



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно крватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општеното књиговодство 60802-603-19644

Петок, 6 јуни 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 30 динари. — Претплатата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

517.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 мај 1980 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1980 ГОДИНА

Се потврдува Финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1980 година, што го донесе Советот на гувернерите со своја одлука О. бр. 18 од 18 март 1980 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 258
29 мај 1980 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките и
покраините,
Зоран Полич, с. р.

518.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 мај 1980 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1979 ГОДИНА

Се потврдува Завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1979 година, што ја донесе

се Советот на гувернерите со своја одлука О. бр. 19 од 28 март 1980 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 259
29 мај 1980 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките и
покраините,
Зоран Полич, с. р.

519.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со член 6 став 2 од Одлуката за утврдување на приходите од царини и други увозни давачки што во 1979 година ѝ се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 мај 1980 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА

Се потврдува Завршната сметка на Фондот за унапредување на економските односи со странство за 1979 година, што ја донесе Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, на седницата од 10 април 1980 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 263
29 мај 1980 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките и
покраините,
Зоран Полич, с. р.

520.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со член 26 од Законот за финансирањето на Федерацијата и со член 83 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 мај 1980 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИНИ И ОД ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 1980 ГОДИНА И СЕ ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Член 1

Во Одлуката за утврдување на приходите од царини и од други увозни давачки што во 1980 година и се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) во член 1 став 1 процентот: „51, 57“ се заменува со процентот: „57, 14“.

Член 2

Во член 6 став 3 се менува и гласи:
„Приходите на Фондот од царини и од други увозни давачки и од посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи се наплатуваат според одредбите на оваа одлука до 31 декември 1980 година“.

Член 3

Оваа одлука се применува од 1 јануари 1980 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 266
29 мај 1980 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

521.

Врз основа на член 216 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА СЛУЖБАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет, основана со Уредбата за изме-

ни и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/59) ја продолжува работата како Служба за персонални работи на Сојузниот извршен совет, како самостојна стручна служба на Сојузниот извршен совет, со положба и делокруг утврдени со оваа одлука.

2. Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: Службата на Советот) ги врши стручните и други работи за потребите на Советот во врска со кадровски и управно-правни прашања и прашања за одликувања од надлежност на Советот, а особено:

1) го следи остварувањето на утврдените начела и критериуми на кадровската политика во сојузните органи на управата и во сојузните организации, како и во стручните и други служби на Советот и подготвува предлози за нивна единствена примена;

2) подготвува предлози на решенија за назначувања и разрешувања од должноста на функционери и раководни работници, за именувања на претседатели и членови на колегијалните тела и за други кадровски прашања од надлежност на Советот;

3) врши управно-правни работи од надлежност на Советот што се однесуваат на подготвувањето предлози на решенија за редовни и вонредни правни средства во управната постапка, предлози на решенија по жалби против работата на конкурсните комисии и против изборот на кандидати по конкурсот во сојузните органи на управата, предлози на решенија за давање одобренија за склучување договори за купопродажба на недвижност за потребите на сојузните органи на управата и за други управно-правни прашања од надлежност на Советот;

4) врши работи во врска со предлозите за одликување на поединци и институции од надлежност на Советот, обработува предлози и подготвува решенија за личните доходи и други примања на функционерите и раководните работници што ги назначува Советот, односно дава согласност за нивното назначување;

5) врши работи во врска со остварувањето на правата од работа и по основ на работа на функционерите и раководните работници на укинатите сојузни органи на управата што во тие органи ги назначува Советот, како и на работниците на укинатите сојузни органи на управата и на сојузните организации што нема да бидат преземени, односно распоредени и на работниците на располагање;

6) води евиденција и обезбедува соодветна документација за состојбата и промените во составот на функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет или дава согласност за нивното назначување, како и за колегијалните тела чиишто претседатели и членови ги именува Сојузниот извршен совет.

3. Службата на Советот има свој печат.

4. Со работата на Службата на Советот раководи началникот на Службата на Советот кој за својата работа и за извршувањето на задачите и работите од делокругот на таа служба одговара пред Сојузниот извршен совет.

Во поглед на раководењето со работата на Службата на Советот и одлучувањето за засновањето и престанувањето на работниот однос на работниците во таа служба началникот на Службата на Советот има права и должности на функционер кој раководи со сојузен орган на управата.

5. Во Службата на Советот можат да се назначат помошници на началникот на Службата на Советот како раководни работници.

Задачите и работите на кои се распоредуваат помошниците на началникот на Службата на Советот како и нивниот број, се утврдуваат со пра-

вилникот за систематизација на задачите и работите во Службата на Советот.

6. Началникот и помошниците на началникот на Службата на Советот ги назначува и разрешува Сојузниот извршен совет.

7. На организацијата и работата на Службата на Советот, во поглед на овластувањата на началникот на Службата на Советот, како и во поглед на правата, обврските и одговорностите на раководните работници на Службата на Советот, се применуваат прописите што важат за сојузните органи на управата, ако со сојузен закон или со оваа одлука не е определено поинаку.

8. Началникот на Службата на Советот, раководните работници и работниците на Службата на Советот ги остваруваат своите самоуправни права во Работната заедница на Службата на Советот на начинот утврден со статутот и со други самоуправни општи акти во согласност со закон.

9. Во извршувањето на своите задачи и работи Службата на Советот во својата работа соработува со кадровските служби на извршните совети на републиките и автономните покраини, како и со соодветните служби на Сојузните органи на управата и на сојузните организации.

10. Средствата за работа на Службата на Советот се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за делокругот и работата на Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/72).

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 465

15 мај 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

522.

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО КЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ВО 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/80), во точка 7 одредба под 14, на крајот, точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава одредбата под 15, која гласи:

„15) производство на енергетски сировини врз база на преработка на секундарни сировини од сферата на агроиндустрискиот комплекс“.

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари до 31 декември 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 224

29 мај 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

523.

Врз основа на член 13 од Законот за помилувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СУДОВИТЕ И НА УСТАНОВИТЕ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНА ПО ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ПОМИЛУВАЊЕ

1. Со ова упатство се уредува постапувањето на судовите од општа надлежност и на воените судови (во натамошниот текст: судот) и на установите за издржување на казна по предметите за помилување што го дава Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Кога судот ќе утврди дека се исполнети условите за поведување постапка за помилување, ќе прибави извештај и податоци потребни за одлучување по молбата.

Зависно од содржината на молбата за помилување, судот ќе прибави:

1) извештај за работата, однесувањето и за здравствената состојба на осуденото лице кое се наоѓа на издржување на казна — од управата на установата во која ја издржува казната;

2) податоци за причините поради кои осуденото лице не стапило на издржување на казна — од судот надлежен за извршување на казната;

3) извештај за однесувањето на осуденото лице кое се наоѓа на условен отпуст — од општинскиот орган на управата надлежен за внатрешните работи;

4) извештај за однесувањето на осуденото лице и за другите околности од значење за осуденото лице за кое се бара бришење на осудата, укинување или определување на покусо траење на изречената мерка на безбедност (забрана на вршење на професија, дејност или должност, забрана на јавно истапување, забрана на управување со моторно возило на сторителот кој е возач по занимање или протерување на странец од земјата), или укинување на определена правна последица на осудата предвидена со сојузен закон или определување на нејзиното покусо траење — од општинскиот орган на управата надлежен за внатрешните работи.

3. Покрај податоците од точка 2 на ова упатство, судот може, имајќи го предвид степенот на општествената опасност на извршеното кривично дело и личноста на извршителот, да прибави и други податоци од значење за решавање по молбата за помилување.

Податоците од став 1 на оваа точка можат да се прибават од месната заедница, организацијата на здружен труд, самоуправната и друга организација или заедница.

Извештаите и податоците од точ. 2 и 3 на ова упатство за осуденото воено лице, кое по осудата го задржало тоа својство, судот ќе ги прибави од воената установа за издржување на казна и од командата на надлежната армиска област, односно од друга соодветна команда.

5. Врз основа на собраните извештаи и податоци од точ. 2 до 4 на ова упатство, како и на податоците од списите на кривичниот предмет, судот ќе состави реферат, кој треба да содржи:

1) лични податоци за осуденото лице;

2) податоци за изречената казна и за намалувањето на казната (врз основа на помилување или вонредно ублажување на казната);

3) податоци за извршување на казната (како ја извржува казната, кога почнал да ја издржува казната и кога му истекува казната; ако осу-

дениот не почнал да ја издржува казната, дали е издаден налог за издржување на казната; ако на осудениот му е одложен почетокот на издржувањето на казната — по кој основ тоа е сторено и до кога е одложен почетокот на издржувањето на казната; дали осуденото лице е на отпуст и од кога);

4) образложено мислење од судот за оправданоста или неоправданоста на молбата за помилување.

6. Ако се поднесени повеќе молби за помилување на поголем број лица осудени со една пресуда, судот ќе состави еден реферат, со тоа што во него посебно ќе ги наведе податоците од точка 5 на ова упатство за секое осудено лице, а на крајот ќе даде и мислење за оправданоста или неоправданоста на секоја молба за помилување.

7. Записникот за советувањето и гласањето на судскиот совет се приклучува кон рефератот во затворен плик.

8. Кога управата на установата за издржување на казна ќе прими молба за помилување, односно барање од судот за доставување на извештај од точка 2 став 2 одредба под 1) на ова упатство, ќе состави извештај кој треба да содржи:

- 1) лични податоци за осудениот;
- 2) податоци за пресудата (податоци за судот кој ја изрекот пресудата, број и датум на пресудата за изречената казна);
- 3) податоци за извршување на казна (од кога се смета и кога истекува казната, дали имало прекин во издржувањето на казната, дали осуденото лице е пуштено на условен отпуст);
- 4) дали изречената казна е намалена (врз основа на која одлука);
- 5) податоци за залагањето на осуденото лице на работа;
- 6) податоци за залагањето и успехот на осуденото лице во образованието;
- 7) податоци за однесувањето на осуденото лице (дали осудениот се придржува кон правилата на куќниот ред и дали ги извршува наредбите на управата на установата за издржување на казна, неговиот однос спрема другите осудени лица и спрема работниците на установата, дали на определено лице му се признаени домски погодности, дали осуденото лице дисциплински е казнивано и др.);
- 8) податоци за семејните односи на осуденото лице;
- 9) податоци за здравствената состојба на осуденото лице и за неговата способност за работа;
- 10) забелужување на управата на установата за издржување на казна за особините на осуденото лице и мислење за резултатот на преземените мерки што имале влијание врз превоспитувањето на осуденото лице.

Извештајот, со молба за помилување, установата за издржување на казна го доставува до судот што на осуденото лице му ја изрекот пресудата во прв степен.

9. Откако ќе прибави мислење од надлежниот јавен, односно од воениот обвинител, молбата за помилување судот ќе му ја достави непосредно на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа. Кон молбата судот ги доставува:

- 1) сите прилози што кон молбата за помилување ги поднело осуденото лице или овластеното лице за поднесување молба за помилување;
- 2) извештај на управата на установата за издржување на казна;
- 3) податоци и извештаи на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешните работи, како и податоци и извештаи што судот според својата оценка ги прибавува од други надлежни органи, организации и заедници;
- 4) заверени преписи на пресудите (од повостепениот, второстепениот и третостепениот суд);

5) заверен препис на пресудата со која е изречена единствена казна (член 401 на ЗКП);

6) заверен препис на решението за вонредно ублажување на казната или известување дека таа постапка е во тек;

7) мислење од надлежниот јавен, односно воениот обвинител;

8) реферат со мислење на судот.

10. Ако со правосилната пресуда е изречена смртна казна, судот ќе го поучи осуденото лице за неговото право да поднесе молба за помилување.

Кон молбата за помилување на лице осудено на смртна казна судот, покрај рефератот и мислењето, ќе ги приложи податоците и извештаите од точ. 2 до 5 на ова упатство и ќе ги достави сите списи од кривичниот предмет до Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Ако лицето осудено со правосилна пресуда на смртна казна изречно или молкома се откаже од правото да поднесе молба за помилување, а друго овластено лице не поднело молба за помилување, судот кон прибавените податоци и извештаи од точ. 3 и 4 на ова упатство, ќе ги достави до Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа и списите на кривичниот предмет, со рефератот и мислењето заради поведување постапка за помилување по службена должност;

11. По донесувањето одлука за молбата за помилување, Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа доставува известување до судот и до казнено-поправната установа за донесената одлука.

По приемот на известувањето од став 1 на оваа точка судот, без одлагање, писмено ќе ги извести за исходот на помилувањето осуденото лице, лицето кое за осудениот поднело молба за помилување, надлежниот јавен, односно воениот обвинител и установата во која осуденото лице ја издржува казната.

12. Одредбите од ова упатство сообразно се применуваат и во постапката за помилување по службена должност.

13. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за работа на судовите и на казнено-поправните установи во врска со постапката за помилување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/64).

14. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 84/1

20 мај 1980 година

Белград

Сојузен-секретар
за правосудство и организација на Сојузната управа.

Лука Бановиќ, с. р.

524.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SUNDAY TIMES“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Sunday Times“ од 11 мај

1980 година, што излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Британија.

Бр. 650-1-32/477
22 мај 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

525.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA STAMPA“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „La Stampa“ број 96 од 6 мај 1980 година, што излегува на италијански јазик во Торино, Италија.

Бр. 650-1-12/342
22 мај 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

526.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LE MONDE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Le Monde“ бр. 10989 од 6 мај 1980 година што, излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/555
22 мај 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

527.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LE FIGARO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Le Figaro“ од 12 мај 1980 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/556
22 мај 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

528.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SUDDEUTSCHE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Suddeutsche Zeitung“ број 105/19 од 6 мај 1980 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/875
22 мај 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

529.

Врз основа на член 331 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врска пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ИСПИТИТЕ И ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ

Член 1

Во Правилникот за стручната подготовка, испитите и дозволиците за работа на членовите на еки-

паж на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/80) во член 5 став 2 по зборовите: „училишниот центар“, се додаваат зборовите: „на организацијата на здружен труд, органот на управата.“

По став 3 се додава став 4, кој гласи:
„Содржината на книгата на учениците, односно содржината на книгата на приправниците ја утврдува и книгата је заверува Сојузниот комитет за сообраќај и врски“.

Член 2

Во член 9 став 1 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „а има повеќе од 16 години возраст“.

Член 3

Во член 12 зборовите: „од што по 5 часови самостојно летање во секоја година од важењето на дозволата“ се заменуваат со зборовите: „од што најмалку 5 часови летање во текот на 12 месеци пред истекот на рокот на важењето на дозволата“.

Член 4

Во член 15 зборовите: „над 1500 kg“ се заменуваат со зборовите: „до 3000 kg“.

Член 5

Во член 16 зборовите: „од што секоја година во рокот на важењето на дозволата најмалку по 5 часови самостојно летање со авион“ се заменуваат со зборовите: „од што најмалку 5 часови самостојно летање со авион во текот на 12 месеци пред истекот на рокот на важењето на дозволата“.

Член 6

Во член 25 бројот: „30“ се заменува со бројот: „300“, а по зборовите: „со употреба“ се додаваат зборовите: „на радиоелектронски“.

Член 7

Во член 27 зборовите: „во својство на прв пилот лета во воздушниот сообраќај, со право на превоз на патници, со авион со тежина до 5700 kg, ако положил посебен испит за летање со определен тип авион и посебен испит за инструментално летање.“ и зборовите: „со авиони со тежина до 60.000 kg“ се бришат, а на крајот на членот се додаваат зборовите: „или за тоа посебно е обучен“.

Член 8

Во член 28 по зборовите: „15 часови летање“ запирката се заменува со точка, а текстот до крајот се брише.

Член 9

Во член 29 зборовите: „и три години непрекинато летање во својство на професионален пилот во воздушниот сообраќај“ се заменуваат со зборовите: „и две години непрекинато летање со важечко овластување за инструментално летање“.

Член 10

Во член 31 зборовите: „40 часови летање и“ се заменуваат со зборовите: „40 часови летање, од што“.

Член 11

Во член 32 во осмиот ред озгора по зборовите: „летање“ се додава зборот: „ноќе“, а во десетиот ред озгора зборот: „летање“ се заменува со зборот: „слетување“.

Член 12

Во член 39 по зборовите: „а од тоа“ се додава зборот: „не“.

Член 13

Во член 48 по зборовите: „кој има“ се додава зборот: „најмалку“, зборот: „техничка“ се заменува со зборовите: „машинска или електротехничка“, а по зборовите: „250 часови летање“ се додаваат зборовите: „во својство на приправник за тоа звање, од што најмногу 50 часови на радиоелектронски уреди за симулирано летање“.

Член 14

Во член 52 во точка 2 по зборовите: „дозвола за спортски пилот на авион“, се додаваат зборовите: „дозвола за пилот на едрилица“.

Во точка 6 зборовите: „на сите типови воздухоплови чија тежина е до 5700 kg“, и зборовите: „на професионален пилот со IFR овластување“, се бришат.

Член 15

Во член 53 став 3 зборот: „одобрената“ се брише, а зборовите: „3500 kg“ се заменуваат со зборовите: „3000 kg“.

Член 16

Во член 55 по став 1 се додава став 2, кој гласи:

„За вршење на посебни работи на инструментално летање, при продолжување на важењето на дозволата, пилотот мора да има најмалку 10 часови инструментално летање, од што не повеќе од 5 часови летање на радиоелектронски уреди за симулирано летање“.

По досегашниот став 2, кој станува став 3, се додава став 4, кој гласи:

„За вршење на посебни работи на инструментално приобање според условите пропишани за категоријата II за определен тип авион, при продолжување на важењето на дозволата, пилотот мора да има најмалку 5 такви симулирани или вистински инструментални приобања.“

Член 17

Во член 57 во уводната реченица зборовите: „на водач на воздухоплов или“ се бришат.

Член 18

Во член 58 став 1 во точка 1 зборовите: „на авион чија тежина е до 60.000 kg“, и точка 2 зборовите: „на авиони чија тежина е над 60.000 kg“, се бришат.

Член 19

Во член 60 став 1 во шестиот ред озгора зборот: „и“ се брише, а во став 2 бројот: „2000“ се заменува со бројот „1000“.

Член 20

Член 67 се менува и гласи:
„Градиното за програмата за полагање на теорискиот дел на посебниот испит за вршење на работите од овој правилник опфаќа, и тоа:

- 1) аеродинамика и теорија на летањето;
- 2) воздухопловна навигација;
- 3) воздухопловна метеорологија;
- 4) познавање на авионот, односно хеликоптерот, моторот и инструментите;
- 5) психофизиологија;
- 6) методика на наставата и обука на летањето;
- 7) познавање и експлоатација на определен тип авиони или хеликоптери и принудни постапки;
- 8) воздухопловни прописи;

9) структура на едрилицата, технологија на изработката и познавање на инструментите;

10) познавање и експлоатација на едрилицата и принудни постапки;

11) техника на едрење и прелетување;

12) техника на скокање со падобран;

13) познавање на падобранот и неговата опрема;

14) познавање на радиоуредите;

15) англиски јазик;

16) радионавигациони средства што се користат за инструментално летање;

17) техника за испитување на перформансите на воздухопловот;

18) теорија на инструменталното летање;

19) радионавигација на инструменталното летање;

20) стандардни меѓународни изрази на англиски јазик.

Предметите од точ. 1 до 9 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите за наставници по моторно летање за обука на спортски пилоти на авиони, односно хеликоптери, и за наставници по моторно летање за обука на професионални пилоти на авиони, односно хеликоптери.

Предметите од точ. 5 до 7 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите за инструктори по летање за обука на пилоти за друг тип авиони, односно хеликоптери со тежина до 5700 kg и за инструктори по летање во воздушниот сообраќај на сите типови воздухоплови.

Предметите од точ. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите за наставници по едриличарство.

Предметите од точ. 1 и 6 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите за инструктори на навигатори летачи.

Предметите од точ. 6 и 7 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите за инструктори на механичари летачи.

Предметот од точка 7 на став 1 од овој член го полагаат кандидатите на кои во важечката дозвола за работа им се запишува дека можат да вршат посебни работи на летањето со определен тип воздухоплов.

Предметите од точ. 3, 8, 16, 18, 19 и 20 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите на кои во важечката дозвола за работа им се запишува дека можат да вршат посебни работи по инструментално летање.

Предметите од точ. 2, 7 и 17 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите на кои во важечката дозвола за работа им се запишува дека можат да вршат акробации со воздухоплов.

Предметите од точ. 1, 2, 4 и 17 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите на кои во важечката дозвола за работа им се запишува дека можат да вршат проби и испитувања на прототипови на авиони и хеликоптери.

Предметите од точ. 1, 2, 10 и 17 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите на кои во важечката дозвола за работа им се запишува дека можат да вршат проби и испитувања на прототипови на едрилици.

Предметите од точ. 1, 4, 7, 8, 15 и 16 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите за вршење на работите на прв пилот и на втор пилот во воздушниот сообраќај.

Член 21

Во член 91 во уводната реченица зборот: „летачки“ се брише.

Член 22

Во член 95 став 1 во уводната реченица бројот: „92“ се заменува со бројот: „94“.

Точка 6 се менува и гласи: „познавање на два странски јазици, од кои едниот е англиски.“.

Во точка 9 на крајот точката се заменува со точка и запирка и потоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„10) воздухопловна навигација;

11) методика на наставата.“

По став 3 се додаваат ст. 4 и 5, кои гласат:

„Предметите од точ. 2, 4 и 11 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите за вршење на работите на инструктор домаќин, односно домаќинка на авион.“

Предметите од точ. 1, 4, 7, 10 и 11 на став 1 од овој член ги полагаат кандидатите за вршење на работите на инструктор верификатор летач.“

Член 23

Во член 101 став 2 по зборовите: „и усно“ запирката се заменува со точка, а текстот до крајот се брише.

Член 24

Во член 103 став 1 се менува и гласи:

„За испитувач за полагање на практичниот дел на испитот може да биде именувано лице кое има најмалку дозвола за работа за која кандидатот полага испит.“

Член 25

Во член 107 став 4 се менува и гласи:

„Кон барањето за продолжување на рокот на важењето на дозволата за работа на навигатор летач, механичар — техничар летач и на помошен персонал на воздухоплов, имателот на дозволата мора да поднесе:

а) ако е во прашање редовно продолжување: — лекарско уверение;

— доказ за проверка на стручноста од страна на овластен наставник или инструктор, која опфаќа познавање на експлоатацијата на воздухопловот со принудни постапки, како и проверување во летот;

— доказ за налетот;

б) ако е во прашање продолжување на дозвола по истекот на нејзиното важење:

1) до 6 месеци:

— исти докази како за редовно продолжување, како и докази за налетот кој не може да биде помал од 50% од налетот потребен за стекнување на дозволата;

2) по 6 месеци:

— лекарско уверение;

— доказ за проверување на стручноста од страна на комисија, која опфаќа познавање на експлоатацијата на воздухопловот со принудни постапки и проверување на летот;

— доказ за налетот кој не може да биде помал од налетот потребен за стекнување на таа дозвола.“

Член 26

Во член 108 зборовите: „се врши проверување“ се заменуваат со зборовите: „може да се изврши воопшто проверување“.

Се додава став 2, кој гласи:

„За воопштеното проверување на стручната способност од став 1 на овој член одлучува Сојузниот комитет за сообраќај и врски по предлог на воздухопловниот инспектор, комисијата за испитување на несреќи на воздухопловот или комисијата за испитување на загрозување на безбедноста на воздухопловот во летот.“

Член 27

Во член 113 став 3 во шестиот ред озгора по зборовите: „подносителот на барањето“, се додаваат зборовите: „книшката за летање заверена од одговорното стручно лице.“.

Член 28

Во член 114 во став 1 на крајот се додаваат записка и зборовите: „како и завршената обука за тип на воздухоплов, за исфрлање на падобранци, за влечење на едрилици и сл.“.

Член 29

Во член 117 став 2 во седмиот, односно осмиот и деветиот ред озгора зборовите: „и тоа: експлоатација на воздухоплови и мотори и принудни поставки, воздухопловни прописи, англиски јазик и практичен дел од стручниот испит,“ се бришат.

Член 30

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2421
26 мај 1980 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,

Авдо Звоник, с. р.

530.

Врз основа на член 45 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАТА

I. Општи одредби

Член 1

Пропишувањето и издавањето на лекови што се употребуваат во ветерината (во натамошниот текст: лекови) се врши според одредбите од овој правилник.

Член 2

Лековите можат да ги пропишуваат само дипломирани ветеринари (во натамошниот текст: ветеринари), и тоа само оние лекови кои се пуштаат во промет врз основа на Законот за пуштање на лекови во промет.

Лековите во аптеките и во ветеринарските организации на здружен труд кои имаат организирана служба за ракување со лекови можат да ги издаваат само лица кои се прописани на републиката, односно автономната покраина се овластени за тоа (во натамошниот текст: овластени лица).

Член 3

Лековите се пропишуваат и издаваат на ветеринарски рецепт.

Само определени лекови можат да се издаваат без рецепт.

Член 4

Со ветеринарски рецепт можат да се пропишат лекови само за еден вид животни кои му припаѓаат на еден сопственик или корисник.

II. Ветеринарски рецепт

Член 5

Ветеринарскиот рецепт мора да ги содржи следните податоци:

- 1) називот на лекот,
- 2) фармацевтскиот облик на лекот,
- 3) количеството на лекот,
- 4) начинот на употребата на лекот,
- 5) потписот на ветеринарот,
- 6) датумот на издавањето на рецептот,
- 7) бројот и видот на животното за кое се пропишува лекот,
- 8) името и презимето и адресата на сопственикот, односно на корисникот на животното.

Податоците од став 1 на овој член мораат да бидат јасно напишани со мастило или со хемиски молив.

Ако рецептот се пропишува во ветеринарска организација, на заглавјето на рецептот мора да биде отпечатен или со печат втиснат називот на ветеринарската организација, а ако рецептот се пропишува надвор од ветеринарска организација на заглавјето од рецептот мораат да бидат отпечатени или со печат втиснати името и презимето и адресата на ветеринарот (местото, улицата и бројот), како и бројот на телефонот ако ветеринарот има телефон.

На рецептот кој се пропишува во ветеринарска организација мора да биде втиснато и името и презимето на ветеринарот кој го издава рецептот.

Член 6

На една страна на ветеринарскиот рецепт мора да остане слободен простор за означување цената на лекот и за ставање на ознаката која овластеното лице е должно да ја стави на рецептот при изработката, односно издавањето на лекот.

Член 7

Ветеринарскиот рецепт има значење на јавна исправа.

III. Пропишување на лекови

Член 8

Називите на лековите се испишуваат на ветеринарски рецепт, по правило, на латински јазик, и тоа според називите од Југословенската фармакопеја или од други прописи.

Називите на лековите можат да се скратуваат на начинот утврден со Југословенската фармакопеја.

Називите на готовите лекови се испишуваат на рецепт без скратување.

Член 9

Упатството за начинот на употребата на лекот на ветеринарскиот рецепт мора да биде потполно. Не е доволно да се ставаат само зборовите: „по наредба“, „по упатство“ и сл.

Член 10

Ако при изработката на лекот неговото количество мора да се мери, ветеринарот на ветеринарскиот рецепт мора да го означи количеството на лекот из-

разено во грамови, и тоа со арапски броеви, односно со римски броеви ако се во прашање капки, пилули, таблети, супозитории, ампули, дражеи, болуси.

При пропишување на готов лек кој се наоѓа во прометот во определено пакување, бројот на пакувањата што се пропишуваат ветеринарот мора на рецептот да го означи со римски броеви. Ако бројот на таквите пакувања е поголем од еден, мора да се означи и со букви.

Ако се пропишува готов лек кој се наоѓа во промет во разни облици, големини, односно јачини, ветеринарот на рецептот мора да ги означи обликот, големината, односно јачината на лекот.

Ако при пропишувањето на лекот ветеринарот има намера да ја пречекори максималната доза што е определена со Југословенската фармакопеја или со друг пропис, должен е пречекорената доза на лекот да ја означи и со букви и покрај таа ознака да стави знак извизник (!), како и да го стави својот потпис кон тој знак.

Член 11

Ако поради природата на болеста лекот треба итно да се издаде, ветеринарот е должен на ветеринарскиот рецепт да стави една од следните ознаки: »cito«, »statim« или »periculum in mora«.

Член 12

Ветеринарот е должен на ветеринарскиот рецепт своерачно да ја стави ознаката »non repetatur«, ако смета дека издавањето на лекот по тој рецепт не треба да се повтори. Таа ознака не смее да биде отпечатена на рецептот.

Член 13

Лековите што содржат опојни дроги можат да се пропишуваат само ако нивната употреба е неопходна и ако се пуштаат во промет врз основа на Законот за пуштање на лекови во промет.

Член 14

За лекови во смисла на член 13 од овој правилник, се сметаат лековите кои во својот состав содржат една од следните супстанции:

- 1) алобарбитон,
- 2) амфетамин,
- 3) амобарбитон,
- 4) барбитон,
- 5) бралабарбитон,
- 6) пикабарбитон,
- 7) лифеноксилат,
- 8) фентанил,
- 9) фоконин,
- 10) фенобарбитон,
- 11) глутетимид,
- 12) колеин,
- 13) кокаин,
- 14) морфин,
- 15) мепробамат,
- 16) металон,
- 17) метаквалон,
- 18) метилфенсбарбитон,
- 19) оксиколон,
- 20) опиум,
- 21) пентобарбитон,
- 22) петидин,
- 23) пиритрамид,
- 24) секобарбитон,
- 25) тилидиј,
- 26) винилбитон.

Член 15

На еден ветеринарски рецепт може да се пропише само еден лек кој содржи една од супстанциите од член 14 на овој правилник.

Член 16

Ако се издава лек кој содржи опојни дроги, ветеринарот смее да пропише за еднократно издавање лек кој содржи најмногу максимална доза за еднократна употреба.

Член 17

На ветеринарски рецепт не смее да се пропишува ниту да се издава: кокаин, метадон и петидин, како и нивните соли ниту лековите изработени од нив и од нивните соли.

Кокаин може да се издава за потребите на ветеринарските организации од член 2 на овој правилник, и тоа само во облик на:

- 1) раствор кој содржи до 20% кокаин;
- 2) маст за очи која содржи до 20% кокаин.

Член 18

Ветеринарските рецепти на кои се пропишуваат лекови што содржат опојни дроги мораат да се пропишуваат во два примерока, со тоа што на вториот примерок да се стави ознаката: „копија“ и да се назначи редниот број од книгата на евиденцијата за пропишаните рецепти.

Рецептот од став 1 на овој член важи пет дена од денот на неговото пропишување.

IV. Издавање на лекови

Член 19

Аптеките и ветеринарските организации (член 2) издаваат лекови, по правило, врз основа на ветеринарски рецепт.

Без рецепт можат да се издаваат само оние готови лекови за кои Сојузниот комитет за земјоделство при давањето одобрение за пуштање во промет ќе определи дека можат да се издаваат без рецепт.

Без рецепт можат да се издаваат и лекови кои во Југословенската фармакопеја не се обележани со знакот еден крст (+) или со знакот два крста (+ +).

Член 20

Овластеното лице е должно да го издаде лекот кој е пропишан на ветеринарскиот рецепт, ако ги има лекот и ако рецептот е составен согласно со одредбите од овој правилник.

Ако аптеката, односно ветеринарската организација (член 2) го нема пропишаниот лек, овластеното лице е должно да преземе мерки за набавка на тој лек.

Овластеното лице не смее без претходна спогодба со ветеринарот кој го пропишал лекот, наместо пропишаниот лек да издаде лек од сличен состав.

Ако аптеката, односно ветеринарската организација го нема пропишаниот лек, овластеното лице може да издаде лек од ист состав, кој под друго име се наоѓа во прометот, само ако со тоа се согласи сопственикот, односно корисникот на животното. Секоја замена на лекот мора да се назначи на рецептот.

Член 21

Овластеното лице не смее да издаде лек според ветеринарски рецепт кој не е исправен (рецептот не е јасан, упатството за употребата на лекот е непотполно, недостигаат потребните ознаки, пропишаните состојки се инкопатибилни, кај лекот со јако дејство е пречекорена дозата или дозата не е испишана со букви, односно не се ставени знакот извичник и потписот).

Ако рецептот е неисправен, овластеното лице е должно да го предупреди ветеринарот, кој пропишал таков рецепт, на утврдената неисправност, и тоа на начин што кај сопственикот, односно кај корисникот на животното за кое е пропишан рецептот нема да предизвика сомневање во исправноста на работата на ветеринарот или на овластеното лице. Ако притоа не може да се спогоди со ветеринарот, овластеното лице ќе постапи на следниот начин:

1) ако рецептот не е јасен — ќе му го врати на погоден начин на ветеринарот со потребни објасненија;

2) ако на рецептот недостига некоја од ознаките од член 5 став 1 точ. 2, 4, 6 и 7 на овој правилник, а на рецептот е ставена ознака за итност, или ако од таквиот рецепт може да се заклучи дека лекот е итно потребен — ќе го издаде пропишаниот лек, со тоа што изоставните ознаки ќе ги стави на рецептот;

3) ако лекот е пропишан со инкопатибилни состојки — ќе го издаде лекот, држејќи се притоа кон признатите научни начела и важечките прописи, а на рецептот ќе ги означат исправките што ги извршил;

4) ако на рецептот е пропишан лек во кој се пречекорени максималните дози, а ветеринарот не ги ставил пропишаните ознаки — ќе го издаде лекот во средна терапевтска доза, сторените исправки ќе ги означат на рецептот и за тоа дополнително ќе го известат ветеринарот кој го пропишал рецептот.

Член 22

Ако според ветеринарски рецепт се издава лек со кој е пречекорена максималната доза, овластеното лице ќе го задржи рецептот, а на лицето на кое му е издаден таков лек, покрај лекот, ќе му издаде и копија од рецептот.

Член 23

Лекот според ветеринарски рецепт со ознака за итност мора да се издаде веднаш.

Член 24

Ако на ветеринарскиот рецепт не се означени количеството и видот на индиферентната супстанција потребни за изработката на лекот, овластеното лице е должно на рецептот да ги назначат количеството и видот на супстанцијата што ја употребило при изработката на лекот.

Член 25

Ако ветеринарот под скратен назив пропише некој сложен лек кој не е предвиден во Југословенската фармакопеја или со други прописи, овластеното лице е должно при издавањето на таков лек на рецептот да ги испише сите негови составни делови и нивните количества.

Член 26

Готовите лекови по правило се издаваат во оригинално фабричко пакување или од оригинално фабричко пакување.

Ако готовиот лек не се издава во оригинално пакување, при издавањето на таков лек, овластеното лице е должно на обвивката да ги означат јачината и количеството на лекот и начинот на употребата на лекот, како и другите податоци што се од значење за правилна употреба на лекот.

Член 27

Ако готовиот лек поради долго стоене може да стане неисправен, овластеното лице е должно пред издавањето на таквиот лек да го отвори неговото пакување и да провери дали на лекот има видливи промени врз основа на кои може оправдано да се посомнева во неговата исправност. Ако се посомнева во исправноста на готовиот лек, овластеното лице е должно да го запре неговото натамошно издавање и веднаш да ѝ го достави на овластената организација на здружен труд за испитување и контрола на лекови.

Член 28

Ако при пропишувањето на готов лек кој во прометот се наоѓа во разни облици, големини, односно јачини, ветеринарот не ги назначи на ветеринарскиот рецепт обликот, големината, односно јачината на лекот, овластеното лице е должно пред издавањето на таквиот лек да го предупреди за тоа ветеринарот и да се обиде со него да се спогоди ако е тоа можно.

Ако овластеното лице нема можност во случајот од став 1 на овој член да се спогоди со ветеринарот, ќе постапи на следниот начин:

1) во поглед на обликот — ќе го издаде најпогодниот облик на лекот, со оглед на упатството за неговата употреба;

2) во поглед на големината на пакувањето — ќе се спогоди со сопственикот, односно со корисникот на животното за кое е пропишан лекот за големината на пакувањето, ако лекот е пропишан надвор од ветеринарската организација;

3) во поглед на јачината — ќе издаде лек со најмала јачина.

Во сите случаи од став 2 на овој член овластеното лице на рецептот ќе ги означат обликот, големината односно јачината на издадениот лек.

Член 29

Пред издавањето на лекот, овластеното лице е должно на ветеринарскиот рецепт да ги стави печатот на аптеката, односно на ветеринарската организација, датумот на изработката, на лекот, бројот под кој рецептот е заведен во книгата на рецепти, цената на лекот и својот параф. Ако изработениот лек го издава друго овластено лице, тоа е должно на рецептот да го стави и својот параф.

Член 30

Лековите што се изработуваат во аптека, како и готовите лекови кои при издавањето се вадат од оригинално пакување, по правило се издаваат во следната опрема, и тоа:

- 1) течности — во шишиња со тесно грло;
- 2) лудри во течна состојба — во шишиња со широко грло;
- 3) масти и пасти — во стаклени тегли или во пластични шишиња;
- 4) неподелени прашоци — во тркалезни картонски кутии ако треба да се земаат повеќе пати, односно во хартиени Кесиња ако треба да се употребаат одеднаш;
- 5) поделени прашоци и чаеви — во хартиени Кесиња;

6) ампули, супозитории, глобули, пилули, капсули од скроб, таблети и пастили — во картонски кутии;

7) лекови кои се менуваат под дејството на светлината — во темни садови;

8) лекови со јако или мошне јако дејство кои се употребуваат во капки — во шишенца за капки или во обични шишенца со пипета.

Член 31

На опремата односно на фабричкото пакување на лекот се става сигнатура на која мораат да бидат отпечатени фирмата, односно називот, седиштето и адресата на аптеката, односно на ветеринарската организација.

Лековите наменети за внатрешна (перорална, интравенална) употреба на опремата мораат да имаат сигнатура во бела боја, а лековите наменети за надворешна употреба на опремата мораат да имаат сигнатура во црвена боја со ознака „за надворешна употреба“.

Овластено лице е должно на сигнатурата читливо да го напише упатството за употребата на лекот и да го назначи датумот на издавањето на лекот, како и да го стави својот параф. Ако е потребно, покрај краткото упатство на сигнатурата, да се даде пообемно упатство за употребата на лекот, овластеното лице е должно тоа упатство да го напише на посебна хартија и да го завери со печат и со својот потпис.

Ако ветеринарскиот рецепт се заведува во книгата на рецепти на сигнатурата мора да се стави и бројот под кој е заведен рецептот во книгата на рецепти.

Ако се издава лек кој содржи отровни материји, овластеното лице е должно на сигнатурата тоа да го назначи со посебна ознака „отров“ (мртвечка глава).

V. Евиденција

Член 32

Ветеринарските организации кои пропишуваат, односно им издаваат лекови на сопствениците односно на корисниците на животни, должни се да водат евиденција за набавените и издадените лекови кои содржат опојни дроги. Евиденцијата ги содржи следните податоци:

1) датумот на набавката, количеството на набавениот лек и називот на добавувачот;

2) датумот на издавањето на лекот;

3) името и презимето на ветеринарот што го пропишал односно издал лекот;

4) називот и количеството на издадениот лек;

5) видот и количеството на опојната дрога;

6) името и презимето и адресата на сопственикот, односно на корисникот на животното за кое е издаден лекот.

Член 33

Книгите за евиденција од член 32 на овој правилник мораат да бидат заверени од страна на надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина и мораат да се чуваат три години од денот на запишувањето на последниот издаден лек.

Член 34

Ветеринарските организации се должни да водат евиденција за лековите издадени на рецепт што ги плаќа сопственикот, односно корисникот на животното.

Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

1) редениот број;

2) името и презимето на ветеринарот што го пропишал лекот;

3) видот и количество на издадениот лек;

4) името и презимето на сопственикот, односно на корисникот на животното за кое е издаден лекот;

5) цената на лекот и работната такса;

6) потписот на овластеното лице.

VI. Завршна одредба

Член 35

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2873/1

29 април 1980 година
Белград

Претседател на Сојузниот комитет за земјоделство,

Милован Зидар, с. р.

531.

Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, број 58/76), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУНИ 1977 ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1979 ГОДИНА

Во периодот од 1 јуни 1977 до 31 декември 1979 година се издадени решенија за пуштање во промет на следните готови лекови за употреба во ветеринара:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање	Произведувач на лекот	Број и датум на решението
1	2	3	4	5	6
1	A-D-EMULSIN ad. us. vet.	Емулзија Кутија со 4 туби á 25 ml	Се издава на рецепт	Ветпром, Белград Werft-Chemie, Wien, Австрија	6342/1 од 24. XII 1978.

1	2	3	4	5	6
2	ALOVIT ad. us. vet.	Пулвис Кесичка á 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 g Кесе á 3 и 5 kg	Се издава на рецепт	Алкалоид Хемиско- фармацевтско-коз- метичка индустрија — Скопје	1214/1 од 20. IV 1978.
3	AMPISULTIN ^R ad. us. vet.	Суспензија Кутија со 12 ин- јектори á 10 ml	Се издава на рецепт	Крка — Товарна здравил — Ново Место	5733/1 од 20. XII 1979.
4	AMPIVET ^R ad. us. vet. со витамини	Пулвис 20 g, 100 g, 1 kg	Се издава на рецепт	Плива — Творница фармацевтских и хе- мијских производа — Загреб	3856/1 од 10. X 1979.
5	AMPIVET ^R ad. us. vet.	Суви инјекции Шишенце á 500 mg Ампицилин	Се издава на рецепт	"	5587/1 од 2. X 1978.
6	AMPIVET ^R ad. us. vet.	Суспензија за ин- јекции 15% Шишенце á 50 ml	Се издава на рецепт	Плива — Творница фармацевтских и хе- мијских производа — Загреб	1906/1 од 2. X 1978.
7	AMPIVET ^R ad. us. vet.	Топлив прашок 10% Пакување 20 g, 100 g	Се издава на рецепт	"	1122/1 од 2. X 1978.
8	ARTRAZONE ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 100 ml Кутија со 12 ампу- ли á 10 ml	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград — I.S.T., Tuluz — Француска	6509/1 од 11. V 1979.
9	ASPIVET ad. us. vet.	Пулвис Кутија со 5 шиши- ња á 20 g + 5 ши- шиња растворувач	Се издава на рецепт	Срболек — Белград	1453/1 од 10. IV 1978.
10	AVATEC ad. us. vet.	Пулвис Вреќа á 20 kg	Се издава на рецепт	Подравка Копривни- ца — Белупо творни- ца лекова — Лудбрег	5453/1 од 9 X 1979.
11	AVIVET ad. us. vet.	Вакцина во замрз- ната состојба Шишенце á 1000 и 5000 дози	Се издава на рецепт	Ветеринарски завод — Земун	1483/1-78 од 14. III 1979.
12	BANMINTH ad. us. vet.	Растоплив прашок 12,5% Кутија со 20 кеси- чки á 20 g Пластично шишен- це á 100 g Кутија 1kg	Се издава без рецепт	Agimex, Загреб, Pfi- zer Corporation, New York, SAD	1395/1 од 10. IV 1978.
13	BANMINTH ^R ad. us. vet.	Растоплив прашок 14% Кутија со 20 ке- сички á 20 g Пластично шишен- це á 100 g. Кутија 1 kg.	Се издава без рецепт	"	3813/1 од 10. X 1979.
14	BANMINTH ^R ad. us. vet.	Паста Туба á 10 и 24 g	Се издава без рецепт	Agimex, Загреб, Pfi- zer Corporation, New York, SAD	3311/1 од 10. X 1979.
15	BANMINTH ^R за мачки ad. us. vet.	Паста Орален инјектор со 2 g паста	Се издава без рецепт	"	3812/1 од 10. X 1979.
16	BENZAPEN ad. us. vet.	Суспензија Шишенце á 50 ml	Се издава на рецепт	Плива — Творница фармацевтских и хе- мијских производа — Загреб	6146/1 од 20. XII 1979.

1	2	3	4	5	6
17	BIOSECHOL ad. us. vet.	Пулвис Кутија á 1 и 5 kg	Се издава без рецепт	Ветпром — Белград — I.S.T., Tuluz — Франција	6511/1 од 4. IV 1979.
18	BRONHIVET I ad. us. vet.	Лиофилизирана вакцина Шишенце á 500 и 1000 дози	Се издава на рецепт	Ветеринарски завод — Земун	151/1-78 од 19. III 1979.
19	BRONHIVET II ad. us. vet.	Лиофилизирана вакцина Шишенце á 500 и 100 дози	Се издава на рецепт	"	1531/2-78 од 19. III 1979.
20	BYKALZIUM ORAL ad. us. vet.	Суспензија за орална апликација Кутија со 4 пластични шишиња á 400 ml	Се издава на рецепт	Fabeg, Белград, — Byk Gulden Konstanz Западна Германија	3534/1 од 6. VI 1979.
21	CANDURE CHIL ad. us. vet.	Лиофилизирана вакцина Кутија со една до- за вакцина и со стерилна брзгалка со растворувач за еднократна употреба	Се издава на рецепт	Југохемија — Бел- град, Hoechst, Frank- furt (Main) Западна Германија	1343/1 од 10. IV 1978.
22	CARBADOX ad. us. vet.	Пулвис Кеса á 500 g и 1 kg Кутија á 5 kg Вреќа á 10 kg и 25 kg	Се издава на рецепт	Срболек — Белград	1392/1 од 10. IV 1978.
23	CEVAMYCIN [®] ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 50	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград Ceva, Париз, Фран- ција	6173/1 од 7. XII 1978.
24	CEVAPRO [®] ad. us. vet.	Пулвис Кутија со 10 кесички á 60 g. Шишенце á 600 g. Вреќа á 6 kg	Се издава без рецепт	"	6932/1 од 7. XII 1979.
25	CIODRIN ad. us. vet.	Емулзија Шише á 1,5 l и 10 l, Буре á 125 l	Се издава на рецепт	Астра — Загреб, Shell International petrol, Лондон, Англија	1405/1-78 од 19. III 1979.
26	CLOCYNAR ad. us. vet.	Суспензија Кутија со 4 инјек- тори á 10 g	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград — I.S.T., Tuluz — Франција	6508/1 од 4. IV 1979.
27	CLOVAX ad. us. vet.	Вакцина Солуција Шишенце á 20, 100 и 240 ml	Се издава на рецепт	Агропрогрес — Љуб- љана — Wellcome, Лондон, Англија	2031/1 од 10. IV 1978.
28	COMBISEC ad. us. vet.	Суспензија Кутија со 6 инјек- тори á 10 ml	Се издава на рецепт	Agimex, Загреб, Pfi- zer Corporation. New York, SAD	1543/1 од 10. IV 1978.
29	DERMO [®] ad. us. vet.	Спреј Бомбичка á 150 g	Се издава без рецепт	Ветеринарски завод — Суботица	1190/1 од 10. IV 1978.
30	DEXAMETHASON ad. us. vet.	Суспензија Шишенце á 50 ml	Се издава на рецепт	Југохемија — Бел- град, Hoechst, Frank- furt (Main) Западна Германија	1345/1 од 10. IV 1978.

1	2	3	4	5	6
31	DINOLYTIC ^R ad. us. vet.	Солуција Картонска кутија со 5 шишиња á 10 ml	Се издава на рецепт	Техносервис — Бел- град, Урјехн, Велика Британија	0845/1 од 17. I 1979.
32	DOVENIX ad. us. vet.	Солуција Кутија со 5 шиши- ња á 250 ml и со бриггалка	Се издава на рецепт	Срболек — Белград	1394/1 од 10. IV 1978.
33	DRONCIT ^R ad. us. vet.	Таблети Кутија со 10 таб- лети скоја од нив поособно во алуфо- лија Кутија со 5x10 таб- лети во алуфолни	Се издава на рецепт	BAYER Pharma Југо- славија — Љубљана Bayer AG, Leverkui- sen, Западна Герма- нија	1156/1-76 188/14 од 17. VI 1977.
34	DRONCIT ^R ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 25 ml	Се издава на рецепт	BAYER Pharma Југо- славија — Љубљана Bayer AG, Leverkui- sen, Западна Герма- нија	3640/1 од 26. VI 1979.
35	EGOCIN ad. us. vet.	Солуција 10% Шишенце á 30,50 и 100 ml		Крка — Товарна здравил — Ново Место	6153/1 од 20. XII 1979.
36	ESTRUMATE ^R ad. us. vet.	Солуција Картонска кутија со 10 шишиња á 20 ml (10 дози) Картонска кутија со 10 шишиња á 10 ml (5 дози)	Се издава на рецепт	Interexport, Белград, ICI, Imperial, Chemi- cal industries limited, Англија	5-1189/1-76 5-2502/2 од 26. X 1977.
37	FASCOVERM ad. us. vet.	Солуција Шишенце 100 ml	Се издава на рецепт	Крка — Товарна здравил — Ново Место	385/1 од 20. XII 1979.
38	FERGLOVIT ad. us. vet.	Суспензија Инјектор á 2 ml Шишенце á 20, 40, 100 и 200 ml	Се издава без рецепт	Подравка Копривни- ца — Белупо творни- ца лекова — Лудбрег	1404/1 од 10. IV 1978.
39	FUVICIN ad. us. vet.	Пулвис Пластично шишен- це á 100, 500 и 1000 g	Се издава на рецепт	Крка — Товарна здравил — Ново Место	6974/1 од 15. III 1979.
40	GALLIFUR ad. us. vet.	Пулвис 500 g со пластичен дозатор á 10 g	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград Сева, Париз, Фран- ција	6980/1 од 7. XII 1978.
41	GASTROGAL ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 50 и 100 ml	Се издава на рецепт	Галеника — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Белград — Земун	1155/1 од 6. VI 1978.
42	GEOMICIN L ad. us. vet.	Солуција 10% Шишенце á 50 и 100 ml	Се издава на рецепт	Плива — Творница фармацеутских и хе- мијских производа — Загреб	5588/1 од 2. X 1978.
43	GEOMYCIN ^R M ad. us. vet.	Раствор за масти- тис 8% Кутија со 2 инјек- тори á 5 ml	Се издава на рецепт		6250/1 од 19. I 1979.
44	GLOBULOVIT ad. us. vet.	Пулвис Шишенце á 75 g	Се издава без рецепт	Подравка Копривни- ца — Белупо творни- ца лекова — Лудбрег	1403/1 од 19. IV 1978.

1	2	3	4	5	6
45	GLUKOZA ad. us. vet.	Солуција 5% Шише á 500 и 1000 ml	Се издава на рецепт	Здравље — Фабрика фармацеутских и хе- мијских производа — Лесковац	1377/1 од 24. X 1978.
46	GUMBOKAL ad. us. vet.	Лиофилизирана вакцина Шишенце á 1000 доза	Се издава на рецепт	Плива — Творница фармацеутских и хе- мијских производа — Загреб	6299/1 од 19. I 1979.
47	GUMBORO ad. us. vet.	Лиофилизирана вакцина Шишенце 1000 до- зи	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград Werft-Chemie, Wien Австрија	6345/1 од 24. XII 1978.
48	HEMOSCON ad. us. vet.	Солуција Шишенце 1000 ml	Се издава на рецепт		5795/1 од 20. XII 1979.
49	INICILLIN ^R ad. us. vet.	Водотоплив пра- шок за паренте- рална примена Шишенце á 0,5 l и 5 g	Се издава на рецепт	Крка — Товарна здравил — Ново Место	3951/1 од 7. IX 1979.
50	IPIROGAL 15 ad. us. vet.	Пулвис Кутија á 250 и 500 g Вреќа á 40 kg	Се издава на рецепт	Галеника — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Белград Земун	3703/1 од 9. VII 1979.
51	ISTOMAREK ad. us. vet.	Лиофилизирана вакцина Шишенце á 250 до- зи + 50 ml разре- дувач Шишенце 2x1000 доза + 200 ml раз- редувач	Се издава на рецепт	Ветеринарски завод — Суботица	796/1 од 10. IV 1978.
52	KALIKAN ad. us. vet.	Лиофилизирана вакцина Шишенце á 1 доза и 2 дози	Се издава на рецепт	Плива — Творница фармацеутских и хе- мијских производа — Загреб	5590/1 од 2. X 1978.
53	KANAMYCINE ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 5 ml	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград — I.S.T., Tuluz — Франција	1400/1 од 24. XII 1978.
54	LERBEK ^R — 20 ad. us. vet.	Пулвис Натрон вреќа á 25 kg	Се издава на рецепт	Dow chemical Europe, Wien, Австрија — претставништво — Загреб	1401/1 од 10. IV 1978.
55	LINCOCIN ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 20 ml	Се издава на рецепт	Техносервис — Бел- град. — Urjohn Вели- ка Британија	6846/1 од 17. I 1979.
56	LINCO- -SPECTIN ^R 44 ad. us. vet.	Пулвис Кесе á 1 kg	Се издава на рецепт	"	6842/1 од 17. I 1979.
57	LINCO- -SPECTIN 12,5% ad. us. vet.	Пулвис Кутија á 100 g	Се издава на рецепт	"	6841/1 од 17. I 1979.
58	LINCO- SPECTIN 100 ad. us. vet.	Пулвис Кутија á 150 g	Се издава на рецепт	"	6847/1 од 17. I 1979.
59	LINCO-SPECTIN ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 50 ml	Се издава на рецепт	"	6844/1 од 17. I 1979.

1	2	3	4	5	6
60	LUTAL [®] ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 10 ml Кутија со шиши- ња á 10 ml	Се издава на рецепт	Југохемија — Бел- град, Hoechst, Frank- furt (Main) Западна Германија	1347/1 од 10. IV 1978.
61	MAMFUR ad. us. vet.	Суспензија Кутија со 4 инјек- тори á 10 ml	Се издава на рецепт	Ветеринарски завод — Суботица	910/1 од 10. IV 1978.
62	METEORIVEM ad. us. vet.	Емулзија шишенце á 125 ml	Се издава без рецепт	Ветпром — Белград Ceva, Париз, Фран- ција	6981/1-78 од 26. VI 1979.
63	METRIJET ad. us. vet.	Маслена суспен- зија Кутија со 8 инјек- тори á 10 g	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград Werft — Chemie, Wien, Австрија	1613/1 од 10. IV 1978.
64	MYCOCID ad. us. vet.	Паста Туба á 20 g	Се издава без рецепт	Здравље — Фабрика фармацеутских и хе- мијских производа — Лесковац	3820/1 од 5. XI 1979.
65	MYCOCID ad. us. vet.	Тинктура Шишенце á 20 и 150 ml Канта á 5 l	Се издава без рецепт	Здравље — Фабрика фармацеутских и хе- мијских производа — Лесковац	3821/1 од 5. XI 1979.
66	NEBODIN [®] ad. us. vet.	Емулзија Пластични шиши- ња á 100, 25 и 1000 ml	Се издава без рецепт	Крка — Товарна здравил — Ново Место	1451/1 од 10. III 1978.
67	NEOBIOLONE ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 50 ml	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград — I.S.T., Tuluz — Франција	1398/1 од 24. XII 1978.
68	NEOMETEORYL ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 10 ml	Се издава без рецепт	"	6512/1 од 11. V 1979.
69	NEOSANINGEST ad. us. vet.	Пулвис Пластична Кесич- ка á 200 g	Се издава без рецепт	Ветеринарски завод — Суботица	3722/1 од 6. VII 1979.
70	NEOMYCIN- -PENICILLIN ad. us. vet.	Суспензија Шишенце á 100 ml	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград Wert — Chemie, Wien, Австрија	6343/1 од 24. XII 1978.
71	NICRAZIN ad. us. vet.	Пулвис Вреќа á 20 kg	Се издава на рецепт	Лек — Товарна фар- мацеутских ин кемич- них изделков — Љуб- љана	5568/1-77 од 14. III 1979.
72	OPHTALMIN ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 5 ml	Се издава без рецепт	Здравље — Фабрика фармацеутских и хе- мијских производа — Лесковац	3819/1 од 5. XI 1979.
73	OVOVET ad. us. vet.	Течна вакцина Шишенце á 250 ml	Се издава на рецепт	Ветеринарски завод — Земун	6202/1 од 20. XII 1979.
74	PAPILLOPHILINE ad. us. vet.	Солуција за екс- терна употреба Шишенце á 150 и 250 ml	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград — I.S.T., Tuluz — Франција	6513/1 од 20. XII 1979.
75	PARATOPEN [®] ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 30, 50, 75 и 100 ml	Се издава на рецепт	Алкалоид Хемиско- -фармацевтско-коз- метичка индустрија — Скопје	6950/1 од 30. I 1979
76	PERPROX ad. us. vet.	Пулвис Кутија со полиети- ленско Кесе á 500 g	Се издава без рецепт	Агротехника — Љуб- љана — Celamerk, In- gelheim (Rhein), За- падна Германија	6953/1 од 11. V 1979.
77	PHOSBIO ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 50 и 100 ml	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград — I.S.T., Tuluz — Франција	1396/1 од 24. XII 1978.

1	2	3	4	5	6
78	PIPERAZIN ad. us. vet.	Пулвис Кутија со 10 вре- кички x 50 g Кутија со 10 вре- кички x 100 g	Се издава без рецепт	Лек — Товарна фар- мацеутских ин кемич- них изделков — Љуб- љана	5794/1 од 10. XII 1979.
79	PLANATER ^R ad. us. vet.	Солуција Картонска кутија со 10 шишиња á 10 ml Картонска кутија со 10 шишиња á 20 ml	Се издава на рецепт	Interexport — Бел- град — ICI Imperial chemical industries li- mited, Англија	136/1 од 10. IV 1978.
80	PLIVACILLIN ^R M ad. us. vet.	Суспензија за мас- титис Кутија со 3 инјек- тори á 5 ml	Се издава на рецепт	Плива — Творница фармацеутских и хе- мијских производа — Загреб	6257/1 од 19. I 1979.
81	PLIVACOMBIN ^R M ad. us. vet.	Суспензија за мас- титис Кутија со 3 инјек- тори á 5 ml	Се издава на рецепт	"	6916/1 од 19. I 1979.
82	PLIVACOMBIN ^R S ad. us. vet.	Суспензија за мас- титис Кутија со 3 инјек- тори á 5 ml	Се издава на рецепт	"	3204/1 од 9. X 1979.
83	PNEUMOVAK — 5 ad. us. vet.	Течна вакцина Шишенце á 25 до- зи	Се издава на рецепт	Ветеринарски инсти- тут — Белград	3700/1 од 7. IX 1979.
84	PREDEFER 2 X ad. us. vet.	Суспензија Шишенце á 50 ml	Се издава на рецепт	Техносервис — Бел- град — Urjehn — Ве- лика Британија	6843/1 од 17. I 1979.
85	PRID ^R ad. us. vet.	Вагинални спирали Картонска кутија со полиетиленско Кесе со 10 спирали	Се издава на рецепт	Ветпром — Београд, Сева, Париз, Фран- ција	6984/1 од 7. XII 1979.
86	PRODIGEST ad. us. vet.	Пулвис Кутија á 200 g	Се издава без рецепт	Крка — Товарна здравил — Ново Место	6977/1-78 од 20. XII 1979.
87	PRONOVIL ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 50 ml	Се издава на рецепт	Галеника — Фарма- цеутско хемијска ин- дустрија — Белград — Земун	1528/1 од 6. VI 1978.
88	РАЗРЕДУВАЧ ЗА СПЕРМА од НЕ- РАСТИ R ₁ VZ 123 ad. us. vet.	Пулвис Кесичка á 34,3 g Кутија со 10 ке- сички á 34,3 g	Се издава на рецепт	Ветеринарски завод — Суботица	6972/1 од 27. XII 1978.
89	РАЗРЕДУВАЧ ЗА СПЕРМА од НЕ- РАСТИ R ₂ VZ 124 ad. us. vet.	Пулвис Кесичка á 29,78 g Кутија со 10 ке- сички á 29,78 g	Се издава на рецепт	"	6973/1 од 27. XII 1978.
90	RILENTOL ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 50 ml	Се издава на рецепт	Крка — Товарна здравил — Ново Место	3852/1 од 20. XII 1979.
91	RIPAVAK ad. us. vet.	Лиофилизирана вакцина Шишенце á 50 дози + 100 ml дилуент Шишенце á 10 до- зи + 20 ml дилу- ент	Се издава на рецепт	Плива — Творница фармацеутских и хе- мијских производа — Загреб	4025/1 од 20. XII 1979.

1	2	3	4	5	6
92 RISTELLAN ad. us. vet.	Течна вакцина Шишенце á 100 ml	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград — I.S.T., Tuluz — Франција	1399/1 од 17. XII 1978.	
93 RSN-K-4 Разреду- вач за семе од не- раст	Пулвис Кутија со 25 Кесичка á 65 g	Се издава на рецепт	Здравље — Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа — Лесковац	1583/1-77 од 14. III 1979.	
94 RUMENSIN [®] ad. us. vet.	Пулвис Натрон вреќа á 25 kg	Се издава на рецепт	Индустримпорт — Нови Сад — Eli Lilly, Epanco, Женева — Швајцарија	6973/1 од 7. XII 1978.	
95 SCABITIN ad. us. vet.	Пулвис Поливинилске ке- се во картонска кутија á 200 g 1 и 2 kg	Се издава без рецепт	Кемијски комбинат — Загреб	675/1 од 24. XII 1978.	
96 SCOVITAL ad. us. vet.	Пулвис Кесичка á 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 g Кесе á 3 и 5 kg	Се издава на рецепт	Алкалоид Хемиско- фармацевтско-коз- метичка индустрија — Скопје	1212/1 од 20. IV 1978	
97 SEDOCHOL B 15 ad. us. vet.	Солуција Шпие á 125, 250 и 1000 ml	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград — I.S.T., Tuluz — Франција	1397/1 од 24. XII 1978.	
98 СЕРУМ ЗА ЖДРЕ- БНИ КОБИЛИ ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 100, 500 и 1000 ml	Се издава на рецепт	Ветеринарски завод — Земун	3653/1 од 1. X 1979.	
99 SICCOVET ad. us. vet.	Суспензија Кутија со 12 ин- јектори á 9 g	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград Werft, Chemie, Wien Австрија	6344/1 од 24. XII 1978.	
100 SOLVIMIN ad. us. vet.	Пулвис Пластична кутија á 100, 500 и 1000 g	Се издава без рецепт	Крка — Товарна здравил — Ново Место	6975/1 од 15. III 1979.	
101 STREPTOPROPEN ad. us. vet.	Суспензија Шишенце á 80 и 100 ml	Се издава на рецепт	Галеника — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Белград — Земун	3704/1 од 9. VII 1979.	
102 STRONGID — P ad. us. vet.	Гранули Кутија со 15 ке- сички á 6,75 g, á 1,5 kg	Се издава без рецепт	Agimex, Загреб, Pfi- zer Corporation, New York, SAD	3810/1 од 10. X 1979.	
103 STRONGID — P ad. us. vet.	Паста Кутија со 10 брз- галки á 20 ml	Се издава на рецепт	"	3809/1 од 10. X 1979.	
104 SUIGLAND ad. us. vet.	Солуција Кутија со 10 ампу- ли á 2 ml	Се издава на рецепт	Срболек — Белград	1393/1 од 10. IV 1978.	
105 SULFADI- METHOXIN ad. us. vet.	Солуција 25% Шишенце á 100 ml и 250 ml	Се издава на рецепт	Ветпром — Белград, Сева, Париз, Фран- ција	6979/1 од 7. XII 1978.	
106 SULFAPEN ad. us. vet.	Пулвис Пластично шишен- це á 50 и 100 g	Се издава на рецепт	Галеника — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Белград — Земун	6971/1 од 24. XII 1978.	
107 SULTIMON ad. us. vet.	Солуција 20% Шишенце á 50 и 100 ml	Се издава без рецепт	Крка — Товарна здравил — Ново Место	1452/1 од 10. IV 1978.	

1	2	3	4	5	6
108	SUSTREPEN [®] ad. us. vet.	Суспензија Шишенце á 5 ml	Се издава на рецепт	Плива — Тварница фармацеутских и хе- мијских производа — Загреб	6258/1 од 19. I 1979.
109	TAD — GUMBORO ad. us. vet.	Лиофилизирана вакцина Шишенце 1000 до- зи	Се издава на рецепт	Астра — Загреб, TAD Farmaceuti, WERK, Suxaven, Западна Германија	6995/1 од 26. IV 1979.
110	TAD MAREK ad. us. vet.	Лиофилизирана вакцина 10x200 до- зи, 10x500 дози со приложен дилуент во стиропор кутија	Се издава на рецепт	"	982/1 од 5. V 1978.
111	TAKTIC ad. us. vet.	Течен концентрат Лимена кутија á 100 g, 500 g, 1 kg, и 5 kg	Се издава на рецепт	Галеника — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Белград — Земун	3702/1 од 20. XII 1979.
112	TERRAMYCIN L. A. ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 30, 50 и 100 ml	Се издава без рецепт	Agimex, Загреб, Pfi- zer Corporation, New York, SAD	3815/1 од 10. X 1978.
113	THOROMANGAN ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 100 ml	Се издава на рецепт	Југохемија — Бел- град, Hoechst, Frank- furt (Main) Западна Германија	1346/1 од 10. IV 1978.
114	TIAMUTIN [®] ad. us. vet.	Пулвис Пластична кутија á 55.6 g	Се издава на рецепт	Астра — Загреб, TAD Farmaceuti, Werk, Suxaven, Западна Германија	6896/1 од 26. IV 1979.
115	TRAFIGAL [®] ad. us. vet.	Пулвис Шишенце á 75 g Кутија á 750 g и 2.5 kg, со мерица од 3 g	Се издава на рецепт	Југохемија — Бел- град, Hoechst, Frank- furt (Main) Западна Германија	1344/1 од 10. IV 1978.
116	TRIBRISSEN ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 50 ml	Се издава на рецепт	Здравље — Фабрика фармацеутских и хе- мијских производа — Лесковац	1376/1 од 2. X 1978.
117	TRIMETOSUL [®] за инстраутерина примена ad. us. vet.	Суспензија инјек- тор á 20 ml Шишенце á 100 ml	Се издава на рецепт	Плива — Тварница фармацеутских и хе- мијских производа — Загреб	2865/1 од 9. X 1979.
118	TYLAFUR [®] ad. us. vet.	Пулвис 5 kg и 25 kg	Се издава на рецепт	"	5589/1 од 2. X 1978.
119	ВАКЦИНА НА АТРОФИЧЕН РИНИТИС КАЈ СВИЊИТЕ ad. us. vet.	Течна вакцина Шишенце á 50 и 100 ml	Се издава на рецепт	Ветеринарски завод — Земун	5993/1 од 4. IV 1979.
120	VAKSINA ЗА КИМБОРО БОЛЕСТИ ad. us. vet.	Лиофилизирана вакцина Ампули á 100 и 1000 дози	Се издава на рецепт	"	6774/1 од 4. IV 1979.
121	VETACODIL ad. us. vet.	Пулвис Кутија á 500 g 5x100 g во плас- тични Кесички	Се издава без рецепт	Крка — Товарна здравил — Ново Место	6976/1 од 15. III 1979.
122	VETARAXOID [®] ad. us. vet.	Таблети Шишенце á 25 и 100 таблети	Се издава на рецепт	Agimex, Загреб, Pfi- zer Corporation, New York, SAD	3814/1 од 10. X 1979.

1	2	3	4	5	6
123	VEZECOLI VAKCINA ad. us. vet.	Течна вакцина Шишенце á 50 и 100 ml	Се издава на рецепт	Ветеринарски — Земун завод	3554/1 од 1. X 1979.
124	VULNOCOMBIN ^R ad. us. vet.	Пулвис Пластично шишен- це со перфориран затворувач á 50 и 100 g	Се издава без рецепт	Крка — Товарна здравил — Ново Место	6154/1 од 20. XII 1979.
125	UROVET ^R ad. us. vet.	Пулвис Картонска кутија со поливинилска вреќа á 100, 500 и 1000 g	Се издава на рецепт	Здравље — Фабрика фармацевтских и ке- мијских производа — Лесковац	1301/1 од 2. X 1978.
126	UTEROLACTIN ad. us. vet.	Пулвис 100, 200 и 1000 g	Се издава на рецепт	Подравка Копривни- ца — Белупо творни- ца лекова — Лудбрег	5452/1 од 10. X 1979.
127	ŽEDEX — 100	Суспензија Шишенце á 50, 100, 250 и 500 ml	Се издава на рецепт	Алкалоид Хемиско- фармацевтско-коз- метичка индустрија — Скопје	6951/1 од 30. I 1979.

Бр. 877/2
12 мај 1980 година
Београд

Претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
инж. Милован Зидар, с. р.

532.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство обја-
вува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство, од 1 мај 1979 година до 30 април 1979 година, издаде дозво-
ли за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство
1	2	3	4
1	ACARSTIN	SIPCAM, società italiana prodotti chimici e per l'agricoltura — Мила- но, кого во Југославија го заста- пува „РАДОЊА“, ООУР заштита биља — Сисак	Бр. 572/2 од 13 февруари 1980 го- дина
2	ALAKLOR EC-48	„PLIVA“, фармацевтска, kemiјска, прехранбена и козметичка индус- трија, ООУР заштита биља — Загреб	Бр. 435/5 од 5 јули 1979 година
3	ATRAPIN — 500	„ПИНУС“, Товарна kemiјских из- делков — Раче при Марибору	Бр. 475/1 од 4 февруари 1980 го- дина
4	BETAFEN S-60	„ЖУПА“ Хемиска индустрија, — Крушевац	Бр. 1351/5 од 18 октомври 1979 го- дина

1	2	3	4
5	BETANAL	SHERING AG. — Berlin BRD, кого во Југославија го застапува „АГРО-ТЕХНИКА“, ТОЗД „Кемонвест“, експорт-импорт — Љубљана	Бр. 440/1 од 18 јануари 1980 година со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот секретариат за земјоделство бр. 1507/1 од 10 февруари 1971 година, објавена под реден број 15 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/71) и на дополнението на таа дозвола што го издаде Сојузниот комитет за земјоделство бр. 4265/4 од 9 ноември 1979 година, објавено под реден број 1 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/78).
6	BINAKRIL S-25	„ЖУПА“, Хемијска индустрија — Крушевоц	Бр. 232/1 од 4 февруари 1980 година
7	BLADEX 50% S.C.	SHELL, International Chemical Company Ltd., Agricultural Division — London, кого во Југославија го застапува „АСТРА — Машинопрех“ ООУР заступство иностраних фирми — Загреб	Бр. 443/1 од 18 јануари 1980 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот комитет за земјоделство бр. 967/1 од 9 февруари 1978 година, објавена под реден број 11 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/78).
8	CHINOSOL W	Hoechst AG, Frankfurt/Main, BRD, кого во Југославија го застапува „ЈУГОХЕМИЈА“ предузеће за спољну и унутарњу трговину и производњу — Белград	привремена, бр. 2781/1 од 17 октомври 1979 година.
9	SIBAK-ONIS	ОХИС „Наум Наумовски-Борче“, ООЗТ пестициди — Скопје	Бр. 359/1 од 16 јануари 1980 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот секретариат за земјоделство бр. 251/1 од 9 јануари 1973 година, објавена под реден број 14 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74).
10	DECIS EC-25	ОХИС „Наум Наумовски-Борче“, ООЗТ пестициди — Скопје	Бр. 385/1 од 16 јануари 1980 година.
11	DIFENAMID WP-80	„ЗОРКА“, ООУР „ЗОРКА-НПК“ — Суботица	Бр. 61/6 од 9 јули 1979 година
12	DURSBAN E-48	DOW Chemical Company, Europe S.A. — Виена, кого во Југославија го застапува „CHROMOS“, ООУР Chromos заштита била — Загреб	Бр. 830/1 од 16 јануари 1980 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот комитет за земјоделството бр. 581/1 од 31 јануари 1977 година, објавена под реден број 32 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/77).
13	FENITROTION-50 EC	„ЗОРКА“, ООУР „ЗОРКА-НПК“ — Суботица	Бр. 1965/5 од 18 јуни 1979 година

1	2	3	4
14	FYDUMAS ^(b) G	PHILIPS-DUPHAR, Amsterdam, кого во Југославија го застапува „ГАЛЕНИКА“, фармацевтско-хемијска индустрија, ООУР Фабрика фитофармације — Земун	Бр. 441/1 од 18 јануари 1980 година.
15	HÖSTAQUICK EC-50	Hoechst AG, Frankfurt/Mein, BRD, кого во Југославија го застапува „ЈУГОХЕМИЈА“ предузеће за спољну и унутарњу трговину и производњу — Белград	Бр. 381/1 од 16 јануари 1980 година.
16	ILLOXAN EC 30	Hoechst AG, Frankfurt/Mein, BRD, кого во Југославија го застапува „ЈУГОХЕМИЈА“ предузеће за спољну и унутарњу трговину и производњу — Белград	Бр. 442/1 од 18 јануари 1980 година.
17	IMIBAN P-5	ОХИС „Наум Наумовски-Борче“, ООЗТ пестициди — Скопје	Бр. 382/1 од 16 јануари 1980 година.
18	KARTOGAL — 80	„ГАЛЕНИКА“, Фармацевтско-хемијска индустрија, ООУР Фабрика фитофармације — Земун	Бр. 354/1 од 16 јануари 1980 година.
19	KINOLAT — 15	La Quinoleine — Paris, кого во Југославија го застапува „ГАЛЕНИКА“, фармацевтско-хемијска индустрија, ООУР Фабрика фитофармације — Земун	Бр. 351/1 од 16 јануари 1980 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот комитет за земјоделство број 586/1 од 31 јануари 1977 година, објавена под реден број 51 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/77) и дополнението на таа дозвола што го издаде Сојузниот комитет за земјоделство број 488/1 од 22 јануари 1979 година, објавена под реден број 5 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79).
20	KRENITE — arboricid	E.I. Du Pont de Nemours and Company Inc., USA, кого во Југославија го застапува „АГРОВОЈВОДИНА“, ООУР „УНИ-АГЕНТ“, — Нови Сад	Бр. 439/1 од 18 јануари 1980 година.
21	KUPROPIN	„ПИНУС“ Товарна кемичних izdelkov — Раче при Марибору	Бр. 3205/1 од 30 октомври 1979 година.
22	LASSO COMBI — SAD	MONSANTO, Agricultural Product Co., SAD, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА“, ТОЗД „Кемоинвест“, експорт-импорт — Љубљана	Бр. 553/2 од 13 февруари 1980 година.
23	LASSO — EC	MONSANTO, Europe S.A., Brisel, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА“, ТОЗД „Кемоинвест“, експорт-импорт — Љубљана	Бр. 548/1 од 22 јануари 1980 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот секретаријат за земјоделство бр. 431/1 од 23 јануари 1973 година, објавена под реден број 24 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73) и на дополнението на таа дозвола што ја издаде Сојузниот комитет за земјоделство под број 1 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/76).

1	2	3	4
24	LEKINOL CU	„ЛЕК“ Товарна фармацевтских иа кемичних изделков — Љубљана	Бр. 357/1 од 16 јануари 1980 година.
25	LEKINOL CUS	„ЛЕК“ Товарна фармацевтских иа кемичних изделков — Љубљана	Бр. 353/1 од 16 јануари 1980 година.
26	METILBROMIN-R	„РАДОЊА“, кемичка индустрија, ООУР заштита биља — Сисак	Бр. 4127/2 од 19 јули 1979 година.
27	MONOTREL KOMBI	„ГАЛЕНИКА“, Фармацеутско-хемијска индустрија, ООУР Фабрика фитофармације — Земун	Бр. 436/1 од 18 јануари 1980 година.
28	MONOTREL M	„ГАЛЕНИКА“, Фармацеутско-хемијска индустрија, ООУР Фабрика фитофармације — Земун	Бр. 1530/2 од 29 февруари 1980 година.
29	MOROZIM	„ЖУПА“, Хемијска индустрија — Крушсвац	Бр. 1354/7 од 18 октомври 1980 година.
30	NIKONAL	„ХЕМИПРО“, ООУР „Нибек“ Производња средстава за заштиту биља, прераду других хемикалија и неметала — Петровац на мору	Бр. 2901/1 од 29 април 1980 година
31	ORTHO DIFOLATAN течен	Chevron Chemical Company S.A.F., Pariz, Франција, кого во Југославија го застапува „Агротехника“, ТООД „КЕМОИНВЕСТ“, експорт-импорт — Љубљана	Бр. 352/1 од 16 јануари 1980 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот комитет за земјоделство бр. 490/1 од 22 јануари 1979 година, објавена под реден број 71 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79).
32	ORTHO DIFOLATAN-80	Chevron Chemical Company S.A.F., Pariz, Франција, кого во Југославија го застапува „Агротехника“, ТООД „КЕМОИНВЕСТ“, експорт-импорт — Љубљана	Бр. 358/1 од 16 јануари 1980 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот комитет за земјоделство број 493/1 од 22 јануари 1979 година, објавена под реден број 70 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79).
33	OXITRIL — M	RHONE — POULENC, Division phitosanitaire, Neuilly — sur — Seine, Франција, кого во Југославија го застапува „УНИКОМЕРЦ“, ООУР „КЕМИЈА-МЕТАЛИ“ — Загреб	привремена, бр. 200/1 од 9 јануари 1980 година
34	PALLINAL	BASF A.G., Ludwigshafen/Rh. кого во Југославија го застапува „ПРОГРЕС“, ООУР „Прогрес-Хемотекс“ — Белград	Бр. 355/1 од 16 јануари 1980 година
35	PETRAN	„HEMPRO“, ООУР „Нибек“ Производња средстава за заштиту биља, прераду других хемикалија и неметала — Петровац на мору	Бр. 2898/1 од 29 април 1980 година.
36	PIRIPIN	„ПИЛУС“, Товарна кемичних изделков — Раче при Марибору	Бр. 2482/3 од 29 август 1979 година.
37	PROMEPIN 500 tekući	„ПИЛУС“, Товарна кемичних изделков — Раче при Марибору	Бр. 3069/6 од 13 септември 1980 година.
38	PROMETRIN T-40	„ПЛИВА“, Фармацеутска, кемичска, прехранбена и козметичка индустрија, ООУР заштита биља — Загреб	Бр. 3141/5 од 14 септември 1980 година.

1	2	3	4
39	PYRAMIN FL	BASF A.G., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува „ПРОГРЕС“, ООУР „Прогрес-Хемотекс“ — Белград	Бр. 437/1 од 18 јануари 1980 година.
40	RADOTIRAM-TS	„РАДОИЌА“ Хемијска индустрија, ООУР заштита биља — Сисак	Бр. 3411/3 од 29 јуни 1979 година.
41	RIPCORD 20%-EC	SHELL, International Chemical Company Ltd., Agricultural Division — London, кого во Југославија го застапува „АСТРА — МАШИНОИМПЕКС“, ООУР заступство иностраних фирми — Загреб	Бр. 386/1 од 16 јануари 1980 година.
42	RANILAN	BASF A.G., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува „ПРОГРЕС“, ООУР „Прогрес-Хемотекс“ — Белград	Бр. 356/1 од 16 јануари 1980 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот комитет за земјоделство број 948/1 од 9 февруари 1978 година, објавена под реден број 81 на Списокот за средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/78).
43	SUMICIDIN EC-20	Sumitomo Chemical Co. Ltd, Osaka Јапонија, кого во Југославија го застапува „ЖУПА“, Хемијска индустрија — Крушевац	Бр. 384/1 од 16 јануари 1980 година.
44	TALCORD 35-EC	SHELL, International Chemical Company Ltd., Agricultural Division — London, кого во Југославија го застапува „АСТРА — МАШИНОИМПЕКС“, ООУР заступство иностраних фирми — Загреб	Бр. 1770/1 од 6 март 1980 година.
45	TIOCID E-35	„ЖУПА“, Хемијска индустрија — Крушевац	Бр. 1492/2 од 26 февруари 1980 година.
46	TORAK EC-24	„ПЛИВА“, фармацевтска, хемијска, прехранбена и козметичка индустрија, ООУР заштита биља — Загреб	Бр. 383/1 од 16 јануари 1980 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот комитет за земјоделство број 992/4 од 5 април 1978 година, објавена под реден број 88 на Списокот за средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/78).
47	TOTRIL	RHONE — POULENC, Division phytosanitaire, Neuilly — sur — Seine, Франција, кого во Југославија го застапува „УНИКОМЕРЦ“, ООУР „КЕМИЈА-МЕТАЛИ“ — Загреб	Бр. 1526/2 од 17 март 1980 година.
48	TRAZALEX	VEB, Chemiekombinat — Bitterfeld, DDR, кого во Југославија го застапува „ИНТЕРИМПЕКС“, ООЗТ за надворешна и внатрешна трговија — Скопје	Бр. 435/1 од 18 јануари 1980 година.
49	TRIFLUREX EC-24	Makheteshim — Agan, Beer Sheva, Izrael, кого во Југославија го застапува „КЕМИКАЛИЈА“, ООУР „ОМНИКЕМ“ — Загреб	Бр. 434/1 од 18 јануари 1980 година, со што престанува важењето на дозволата на Сојузниот комитет за земјоделство бр. 712/1 од 25 јануари 1979 година, објавена под реден број 92 на Списокот за средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79).

1	2	3	4
50	VELPAR-herbicid	E.I. Du Pont de Nemours and Company Inc., USA, кого во Југославија го застапува „АГРОВОЈВОДИНА“, ООУР „УНИ-АГЕНТ“, Нови Сад	Бр. 438/1 од 18 јануари 1980 година.
51	VIDATE-G	E.I. Du Pont de Nemours and Company Inc., USA, кого во Југославија го застапува „АГРОВОЈВОДИНА“, ООУР „УНИ-АГЕНТ“, Нови Сад	Бр. 433/1 од 18 јануари 1980 година.
52	VIDATE-L	E.I. Du Pont de Nemours and Company Inc., USA, кого во Југославија го застапува „АГРОВОЈВОДИНА“, ООУР „УНИ-АГЕНТ“, Нови Сад	Бр. 432/1 од 18 јануари 1980 година.
53	ZLATICA-FOS	„РАДОЊА“. Кемискa индустрија, ООУР заштита биља — Сисак	Бр. 3284/6 од 16 септември 1980 године.
54	ZLATICA-KVINALFOS	„РАДОЊА“. Кемискa индустрија, ООУР заштита биља — Сисак	Бр. 379/1 од 16 јануари 1980 година.

Бр. 3222/1
20 мај 1980 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
д-р **Бранко Јовановиќ**, с. р.

533.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што је загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени — дополненија во следните дозволи за пуштање во внатрешен промет на средствата за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозволата за пуштање во внатрешен промет ја издал	Дозволата за пуштање во внатрешен промет објавена во Спикокот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ“ и реден број на Спикокот)	Измената — дополнението во дозволата го извршил Сојузниот комитет за земјоделство, со решение број	Измена — дополнението во дозволатата
1	2	3	4	5	6	7
1.	BACTOSPEL-NE-G	Biochem Products, SA., Brisel	Сојузниот комитет за земјоделство, решение број 402/1 од 17 јануари 1979 година	26/79-6	Бр. 402/1 од 24 јули 1979 година	Измена на називот на производителот — порно Biochem Product A. G. — Basel

1	2	3	4	5	6	7
2.	OLIVIN ULJE E-5	„Chromos“ Кемијски ком- бинат ООУР „Chromos“ заштита биља — Загреб	Сојузниот ко- митет за земјо- делство, реше- ние број 1001/1 од 24 февруари 1977 година	45/78-19	Бр. 3969/2 од 18 јули 1979 го- дина	Измена на нази- вот на средството — порано CИDIAE ULJE E-5 и на на- зивот на произво- дителот — порано „CHROMOS- -KATRAN- -KUTRILIN“. Кемијски комби- нат, ООУР зашти- та биља — Загреб
3.	SINBAR (R)	Du Pont de Nemours and Company Inc. — Wilmington, USA	Сојузниот ко- митет за земјо- делство, со ре- шение број 7412/1 од 21 де- кември 1978 го- дина	26/79-84	Бр. 3466/2 од 19 јули 1979 го- дина	Измена на приме- ната

Бр. 3223/1
20 мај 1980 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

534.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА КРАГУЕВАЦ СО СЕДИШТЕ ВО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА**

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Крагуевац со седиште во Смедеревска Паланка.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение започнува со работа на 15 јуни 1980 година.

03-01 бр. 645/1
27 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Кемал Тарабар, с. р.

535.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАШИНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И УРЕДИ ЗА ОБРАБОТКА НА КОЖА И ИЗРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА ОБУВКИ**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 31 август 1979 година,

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за машини, резервни делови и уреди за обработка на кожа и изработка и обработка на обувки, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми до 9%.

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6441 од 22 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Икокс“ — Крањ.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

536.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУС ГРАНУЛАТИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 18 декември 1979

година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC гранулати, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 27%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8239 од 26 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 8 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 22 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

537.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC РОЛЕТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 19 декември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC ролети, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8238 од 26 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 10 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

538.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ЦЕВКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 18 декември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC цевки, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 147 од 26 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 6 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

539.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ФОЛИИ И ПОДНИ ОБЛОГИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 20 декември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC фолии и подни облоги со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8240 од 26 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југовинил“, ООУР Фолије — Каштел Сукурац, „Цетинка“ — Триљ, Охис Пластинг — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

540.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ПРОФИЛИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 19 декември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC профили, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8236 од 26 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 8 производителски потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

541.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АНХИДРИДИ НА ФТАЛНА КИСЕЛИНА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 28 септември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на анхидриди на фтална киселина, со тоа што производителската организација на

здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголеми така што највисоките продажни цени да изнесуваат 21,80 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7004 од 26 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Иплас“ — Копар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

542.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СМЕКНУВАЧИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 18 декември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за смекнувачи, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) диоктилфталат (Јувинол 74, ипланол ON и бриксанол)	30,10
2) ипланол В	30,70
3) диоктиладитат	34,30
4) диоктилазелат	66,30

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8234 од 22 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Иплас“ — Копар Индекс — Бриксол — Винац и Југовинил, ООУР омекнувачи — Каштел Сукурац. Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

543.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПОЛИЕТИЛЕН СО НИСКА ГУСТИНА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 24 јули 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на полиетилен со ниска густина, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголеми така што највисоките продажни цени за одделни типови полиетилен со ниска густина-окитен да изнесуваат, и тоа за окитен:

	Дин/kg
1) за филмски типови и цевки	29,13
2) за филмеки типови и V стабилизирани	33,15
3) за каширање	26,24
4) за дување	27,81
5) за млеко	26,71
6) за брзгање	26,35
7) за кабли	31,70

За обоени типови на окитен се додава износ од 3,65 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5645 од 27 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: ИНА-ОКИ, База ООУР ТПМК — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 33 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

544.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВЕШТАЧКА КОЖА И ПЛАСТИФИЦИРАНИ ТЕХНИЧКИ ТКАЕНИНИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 20 декември 1979

година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за вештачка кожа и пластифицирани технички ткаенини, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8237 од 26 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „ОХИС“ — Скопје, „Сава“ — Крањ, „Југовинил“ — Каштел Сукурац и „Кемопласт“ — Задар.

Претставници на купувачите-потрошувачи потписници на Спогодбата.

545.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАРНИТУРИ ЗА ГАСНО (ПЛИНСКО) ЗАВАГУВАЊЕ И РЕЖЕЊЕ НА МЕТАЛИ И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 27 декември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за гарнитури за гасно (плинско) заварување и режење на метали и за нивните резервни делови, со тоа што производителската организација на здружен труд, при постојните услови на продажбата може своите затечени продажни цени да ги зголеми до 13%.

Во цените од став 1 на оваа спогодба, учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се во апсолутни износи, согласно со важечките прописи.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8248 од 22 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Фабрика прецизних инструмената, опреме и автоматских уређаја „Телеоптик“ — Земун.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

546.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХИДРАУЛИЧНИ ДОСТОВНИ ДИГАЛКИ, ЗА ПРИКЛУЧНИ УРЕДИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 19 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за хидраулични достовни дигалки, за приклучни уреди и нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат за 13%.

Во цените од став 1 на оваа точка, учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3330 од 30 мај 1980 година.

Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Радос Даккиќ“ — Титоград, ООУР „3 јануар“ — Биело Поле, „Техномеханика“ — Марија Бистрица, ЛИВ — Постојна и „Рико“ — Рибница на Доленском.

Претставници на купувачите: 19 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија Атанас Атанасиевски, од 14 април 1980 година, заради заминување на друга должност.

У. п. бр. 467
15 мај 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста директор во Сојузниот завод за општествено планирање Бајо Беговиќ, поради болест.

Именувањето се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

У. п. бр. 472
15 мај 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Перовиќ Луке Данило;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Богојевиќ Петра Рајко, Дармановиќ Блажа Марко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Деспотовиќ Мијата Иван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анђелић-Вукчевић Вукала Милица, Божовић Миливоја Стана, Ивановић Марка Никола, Јовановић Јагоша Драгутин, Кнежевић Сима Милорад, Вавић-Павић Јосипа Нада, Војиновић Сима Урош;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Татар Митра Зорка;

ОД СР Хрватска

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Сложена организација удруженог рада „Јадран“ — Ровињ;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Јакшић Рока Анте;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бошњак-Бабић Јована Љубинка, Клишкић Анте Радослав, Пивар Алексе Гојко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вонић-Шегец Стјепана Емилија, Бубић Мате Јозо, Дабић Гојка Лазар, Кресојевић Стеве Стојан, Марић Миле Бранко, Марков Каја Марин, Матић-Воршнер Алојза Штефица, Петровић Раде Петар, Прпић Јандре Марко, Шајатовић Таде Андрија, Жувела Ивана Миле;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Анић Марка Петар, Бенашић Коломана Звонимир, Берић Боже Душан, Бобанац Анте Мате, Војанић Бартола Лука, Цвиганић Јурја Милан, Дејан Дује Раде, Ивковић Боже Анте, Јосиповић

Јуре Анте, Јовић Крсте Петар, Мијић Мате Никола, Милетић Грге Милан, Мустафић Алије Осман, Павић Марка Милан, Павлов Кузме Анте, Пивтеровић Анте Даница, Пухарић Мате Филко, Рилке Стјепана Драгутин, Шћавничар-Морић Јосипа Висерка, Зубчић Анте Анте;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Лончар Стојана Драган;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бајић Ивана Антун, Богавац Боже Божић, Бромиса Раде Мићо, Ђуранић-Михорди Ђуре Ката, Гаџић Михајла Миодраг, Иванчевић Јосипа Милош, Коџец Фране Јосип, Косановић Семе Никола, Лаксар Андрије Вјекослав, Мажар-Катић Шиме Вилма, Медић Стјепана Владимир, Милошевић Алексе Илија, Паић Боже Шиме, Петковић-Вирач Пере Златица, Пиршић Фране Матија, Поповић Павла Михаило, Радић Јуре Јуре, Ранисављевић Михајла Михаило, Сабљић Михајла Божидар, Склепић-Варашенец Мије Уршула, Станић Луке Митар, Сталин Јосипа Милан, Стипановић Јосипа Бранко, Сучевић Миливоја Бранко, Вистричка Јосипа Штефица, Жупчић Николе Јанко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абрамовић Рудолфа Аница, Аџија Јакова Анте, Алфировић Александра Марин, Алфировић Александра Петар, Аљиновић Бенедикта Бенедикт, Аралица Анте Мирко, Бабић Игнаца Бранко, Бабић Мато Жељко, Бејдић Хусе Салих, Белобаба Гелеона Жарко, Бенкус Блажа Стјепан, Биличи Луке Чедо, Билош Јерка Благоје, Биочић Стине Фране, Богданић Доминика Стјепан, Ботић Јуре Анте;

Божич Филипа Петар, Брајнов Мате Јозо, Брезовић Николе Славко, Бритвић Ивана Давор, Будишин Петра Марин, Булимбашић Анте Борис, Бунтић Мато Казимир, Цебало Мате Роко, Цвијетић-Цопић Мате Тона, Чемас Јосипа Иван, Чуриловић Јосипа Јанко, Делић Боже Анте, Делић Луке Винко, Десовић Мије Никола, Диклић Миле Дане, Домазет Анте Дује, Цопалић Милосава Велибор, Ђурђевић Петра Златко, Фацковић Луке Јосип, Филиповић Винка Марко, Флис Драгутина Жељко, Фритз Фране Фране, Футац Јосипа Антун, Галић Едуарда Игнац, Горички Ивана Стјепан, Готовац Павла Иван, Гргурић Блажа Владо, Хусинец Стјепана Јанко, Игрич-Косен Славе Вожена, Ивановић Јакова Анте, Јајић Миле Бранко, Јакопић Мартина Јосип, Јурић Мартина Ајте, Јурић Мартина Роко, Каблар Милана Урош, Катић Ивана Томо, Кокав Антуна Никола, Ковач Ивана Анте, Ковач Фране Иван;

Ковачевић Стјепана Миле, Ковачевић Јосипа Никола, Ковачевић Ватрослава Ђуро, Ковачић Мате Стјепан, Кривошија Стеве Јован, Кузманић Анте Мате, Лакић Јосипа Стојан, Ливаја Стјепана Грго, Лојен Ивана Фрањо Лукетијан Ивана Антон, Лукић-Крстуловић Маринова Анка, Лукша Ивана Златко Мамужић Саламона Павао, Мандић Мије Иван, Маргаретић Томе Јово, Марков Петра Јеролим, Масникоса Николе Ђуро, Матејан Марина Иванко, Михелић Мијо Никола, Мимица Милана Марија, Мириловић Николе Раде, Митровић Анте Винко, Млачак Ивана Јосип, Мрављинчић Блажа Изидор, Мушњак Јанка Стјепан, Нововић Радована Тадија, Обрадовић Јанка Петар, Озретић Марина Андрија, Пацовски-Прешело Валента Викторија Пал Јосипа Петар Палчић Драгутина Драгутина, Павић Фране Иван Пенцик Мише Мишо, Плећаш Душана Душан, Плеић Јосе Славко, Потиск Антуна Никола, Прекратић Стјепана Иван;

Рабадан Аугустина Иван Радић Пашке Иван, Расоња Фрање Иван, Ребић Воје Раде, Рендарић-Пишковић Стеве Блаженка, Ресиновић Јосипа Звонимир Родић Мила Тодор, Родив Ивана Давор, Рудар Николе Томислав, Секачић Петра Стјепан, Смиљанец-Жагар Јосипа Гизела, Смеркар Јанка Алојз, Сокач Вјекослава Бранко, Станић Ивана Вјекко Стипчић-Светина Пашке Томица, Шабан-Штеговић Ивана Вера Шишков Ивана Јозо, Шкрињарић Стјепана Матија, Шкртић Фрање Стјепан, Штакл-Габелић Анте Метилда, Штимац Стјепана Клара, Шумига Петра Јосип, Шушњар Душана Милан, Шушњара Стипе Анте, Шуштић Петра Анте, Тепавац Теодора Драган, Тесла-Бошњак Стјепана Драгица Томас Фердо Теодор, Томашевић Петра Мирко, Трбушнич Јосипа Јосип, Турудић Јуре Анте, Узелац Срђана Никола, Веић Андрије Петар, Вицетин Јакова Петар, Властелица Мате Анте, Властелица Мате Маријан, Вујновић Мила Војислав, Вулић Јакова Жолко, Занки Андрије Иван, Зидар Јерка Драго, Зупанчић Јакова Ивица, Жалац-Жрвнар Михајла Јосипа;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Беседник Драге Мирко, Бусић Симе Гојко, Пипек Игнана Маријан Гаце Ивана Анте, Хорватич-Томичић Вјекослава Марица, Казанец Мате Фрањо Николић Живојина Бранивоје, Огризовић Милана Бранко, Вуцелић Петра Милица, Зјелар Михајла Милош;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бачић Боже Марко, Баричевић Ивана Јосип, Батинић Марка Владимир, Белобрајдић Јуре Иван, Биочић Јозе Петар Војичевић Милке Милан Бранић Ивана Јосип Броз Драгутина Станко, Бубањ Стеве Милан, Ђопић Стевана Ђуро Давидовић Васе Миле Драгишић Петра Богдан, Думанчић Драге Иван Ђукановић Душана Драгић;

Ерпеговац Драгана Милан, Фабијанић Алојз Фрањо, Грчић Јосипа Јосип, Грегуреќ Антуна Стјепан, Хелман Винка Поедраг, Хокман Ивана Рудолф, Хорватић Грге Борис, Јагодић Јосипа Јосип, Јакшић Петра Наде, Јуртевић Ивана Анте, Касум Маријана Томислав, Катић Петра Марија, Келам

Ивана Мате, Коцманић Владислава Јосип, Колмачић Фрање Фрањо, Косановић Ђуре Душан, Косановић Раде Душан, Ковач Матије Алојз, Ковач Петра Фране, Крајник Фрање Стјепан, Кухта Јосипа Стјепан, Латиновић Ивана Иванка, Маљковић Боже Никола, Матијевић Тодора Андрија, Михаљевић Николе Никола, Милавић Андрије Анђелко, Миленковић Владимира Радивоје, Миљић Ивана Драгутин Милованкић Милоја Миролуб, Миљевић Мила Перо, Мрчелић Јуре Ивица, Нешковић Ђуре Божидар, Оберман Мије Марија, Пакрачић Ивана Никола, Платиша Мила Никола, Пољак Мате Јосип;

Поточки Јанка Стјепан, Пуља Ђуре Јово, Радаковић Стеве Ђуро, Радаковић Петра Стеван, Радивојац Петра Милан, Рогољ Јакова Боже, Росандић Грге Иван, Самарчић Мате Стјепан, Смољанић Стеве Саво, Стојсављевић Томе Дане, Сунара Петра Иван, Шароња Гарбриела Љубица, Шиквић Мила Мартин, Шипец Алојз Славко, Шкворц Ивана Конрад, Шлогар Јосипа Данијел, Шпановић-Вучковић Милана Дренка, Типша-Перовић Милана Даница, Вејновић-Горичак Јосипа Марија, Вицковић Николе Милан, Воркапић Душана Никола, Вранић Људевита Звонко Вукелић Љубе Здравко, Вукмировић Стеве Милорад, Вукушић Ивана Никола;

Од СР Македонија

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Малетић Милутина Милан;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Стаматовић Милоша Вељко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Мишовић Данила Тодор;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Алексов Стоимена Ђорђе, Кнежевић Богољуба Љубиша;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Крстев Тодора Славко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Аћимовиќ Бранка Ристо, Димитров Арса Венко, Јеремиќ Милића Јеремија Шкодриќ Велимира Милош, Велчев Васила Тодор;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Танков Танка Димитар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Драгићевиќ-Тогова Асена Костадинка, Еленков Гроздана Катарина, Лучиќ Владислава Милисав, Михаилов Димитра Тодор Миланов Костадина Димитринка Милков Спира Андреја Неловиќ Драгише Добросав, Петров Ивана Димитар, Петров Стефана Илија, Вермезовиќ Дамљана Милиќ, Зарков Петра Рајко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Апев Нечко Ранко, Дикановиќ Обрада Сретев, Георгиев Ставре Витко Илиќ Миодрага Живан, Јеличиќ Петропије Спасоје, Јелисавчиќ Драгутина Момчило Каменов Камена Рангел, Кујовиќ Буре Слободан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Борисов Кирила Александар;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аћимов Бранка Зоран, Бојановиќ Бојана Станко, Чутурило Мила Славница, Јанковиќ Арсенија Драгомир Костов Младена Панџо, Милановиќ Николе Миодраг, Обрадовиќ Миодрага Жарко, Томиќ Александра Мирослав, Величковиќ Радојка Милоје.

Бр. 124
29 октомври 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Брез Тито, с.р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Сојузните органи и организации

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Полајнар Антона Антон;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Крајновиќ Илије Милан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Тешкиќ Чедомира Бранислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Савиќ-Пиндиќ Предрага Јелена;

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на шестгодишнината на постоењето и работата, а за истакнати заслуги во развивањето на спортот, присобирање и воспитување на членството и симпатизерите на клубот во духот на прогресивните идеи, како и за придонес на Народнослободителната борба и ширењето на братството и единството

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Фудбалски клуб „Слобода“ — Тузла;

— по повод на седумдесет и петгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за извонредни заслуги во организирањето и изградбата на социјалистичкото самоуправни општество и за особен придонес од значење за општиот развој и јакнењето на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД

Бујасиновиќ Марка Тодор;

— по повод на шесет и петгодишнината на животот а за долгогодишна револуционерна работа и особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон развивањето на социјалистичкото самоуправни општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Марјановиќ Манојла Слободан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чамо Хусеина др Едхем, Јовичиќ Ђорѓа Ратко, Коштан Грге Деса, Мијатовиќ Милоша Милорад, Миљевиќ Милана Миланчиќ, Миниќ Грује Митар, Пашајлиќ Јована Ђорђе, Периќ Саве Ратко, Радиќ Алексе Симо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бусуревиќ Емпа Захид, Ђуриќ Михајла Душан, Кантар Гојка Раде, Вулин Николе Сава;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ѓук Ристе Илија, Гавриќ Марка Мијат, Убавиќ Павла Влајко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Демирџиќ Ибрахима Реихан, Секуловиќ Милана Марко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чараниќ Саве Јован, Родиќ Николе Никола, Мрган-Шапух Мустафе Ема;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и успеси постигнати во брзото и ефикасното отстранување на последиците од земјотресот во Црна Гора

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Радна јединица електропривредне РО „Електро-косово“ — Приштина;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Комуналец“ ООЗТ „Водовод и канализација“ — Скопје;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Извијачки одред „Никола Ђурковиќ“ — Тиват; Радна јединица СОУР „Путеви Босне и Херцеговине“ — Сараево;

Општинска организација Црвеног крста — Херцег Нови;

„ЖитокOMBинат“ Бачка Топола — ООУР Пекара „Топола“ — Будва;

Работна единица — ПРО „Гранич“ — Скопје;

СО ОРДЕН НА ТРУД СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Комунално-стамбена радна организација — ООУР Водовод — Будва;

— за успешно и навремено информирање за последиците од земјотресот во Црна Гора, со што е направен значаен придонес во нивното отстранување

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Заједничка редакција југословенских радиостаница — Титоград;

Заједничка редакција југословенских телевизиских станица — Титоград;

— по повод на шесетгодишнината од животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес на политиката на мирољубива соработка и пријателски односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Кавичиќ Мила Јово,

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Вукмановиќ Васа Ђорђе;

Од СР Хрватска

— по повод на триесетгодишнината од основанието, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

„Далековод“ — Електропривредна радна организација за проектовање, градња монтажа и производство — Загреб;

Радна организација „Никола Тесла“ творница телекомуникациских уређаја — Загреб;

СОУР „Југотурбина“ производња и промет производа металне индустрије — Карловац;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Творница електричних жарула — Загреб;

— по повод на шесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во образованието на стручни и научни кадри, како и за значаен придонес на развојот и унапредувањето на земјоделството

Факултет пољопривредних знаности — Загреб;

— по повод на сто и седумдесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во омасовувањето на стрелачкиот спорт и за успеси постигнати на натпреварувања

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Стрелачки савез општине Карловац;

— по повод на седумдесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во откривањето на природните богатства и за придонес на стопанската изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Геслошки завод — Загреб;

— по повод прославата на стогодишнината на задругарството, а за особени заслуги и успеси врз унапредувањето на земјоделското производство

Општина пољопривредна задруга „Нова зора“ — Филипјак, Биоград на мору;

— по повод на шеесет и петгодишнината на селекциската служба на СР Хрватска, а за особени заслуги и успеси постигнати во унапредувањето на сточарството

Пољопривредни центар Хрватске, РЈ Сточарски селекциски центар — Загреб;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Радеж“ — Радна организација за производњу челичне бродске опреме и конструкција — Блато, Корчула;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-забавниот живот во својот крај

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Културно-умјетничко друштво „Милица Крижан“ — Осиек;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Индустрија граѓевног материјала „Камен“ — Сирач, Дарувар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

— по повод на шесетгодишнината на животот, а за извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за значаен придонес кон нејзината политика на мирот и пријателската соработка со другите држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Драгосавец Саве др Душан;

— по повод на шесетгодишнината на животот, а за извонредни заслуги на полето на општествената и културната дејност и за значаен придонес кон изградбата на нашето социјалистичко самоуправни општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Божии Живка Мирко;

— по повод на стогодишнината на животот, а за извонредни уметнички остварувања што ја збогатија нашата ликовна уметност, како и за значаен придонес на угледот на југословенската култура

Рачки Блаже Мирко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Граховац Илије Буди, Јеловица Јосипа Казимир, Широла Ивана Франо, Штрбац Стевана Душан, Телента Ивана Франко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Барчот Петра Петар, Брозичевиќ Стјепана Јосип, Бумбер Ивана Јосип, Бураговиќ Луке Кузма, Џуцулиќ Мартина Октавио, Драгнић-Скорупан Михајла Анка, Фабијаниќ Шимуна Иван, Гашић-Никиќ Стапка Милуша, Гавраниќ Ивана Тудор, Гојак Ивана Анте, Ковачиќ Јосипа Јосип, Летица Ивана Мате, Мариновиќ Николе Донко, Мартиновиќ Франко Франко, Марушиќ Пије Љубомир, Никетиќ Ивана Јурај, Обрадовиќ Петра Ђуро, Орешчанин Ђуре Петар, Слаши Емануела Милан, Станиќ Дмитра Милан, Зориќ Саве Дамјан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бричиќ Ивана Данијел, Галов Луке Лука, Поштиќ Милоша Михајло, Бајак Симе Станко, Спливало Стјепана Перка, Војновиќ Стевана Милан, Вуковиќ Мате Марија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Аничкиќ Ивана Франо, Биговиќ Саве Милан, Бучевац Јакова Јакша, Јеловац Милана Ницо, Кезеле Јосипа Антон, Косановиќ Раде Никола, Мандариќ Јове Милан, Мандиќ Дмитра Стево, Michelazzi Dante Luciano, Миљеновиќ Петра Божко, Павлиниќ Јуре Вјекослав, Продановиќ-Ђермановиќ Стеве Зорка, Радовановиќ Ивана Стипе, Раѓеновиќ Паје Мићо, Вишњиќ Миладина Ратко, Жегарац Петра Дание;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Баста Николе Ђуро, Белак Мије Фрањо, Бенковиќ Мате Мате, Божиќ Павла Милан, Бућан Миле Петар, Буѓевчевиќ Петра Раде, Фрлан Ивана Драган, Драгојсвиќ Николе Иван, Ѓеџиќ Мије Станко, Гојковиќ Ђуре Богдан, Грбац Антона Клемент, Иглиќ Тирила Константин, Јардас Максимилијана Душан, Куртовиќ Јуре Смиѓан, Кузмановиќ Раде Стево, Мартиновиќ-Ђориќ Мате Љепосава, Мише-Арас Николе Вица, Мулц Анте Вилим, Новосел Мирка Милан, Поповиќ Николе Милан, Потребниќ Миле Дание, Тепишиќ Јосипа Миле, Тркуља Јована Перо, Вучиниќ Михајла Симо, Вујасиновиќ Николе Марко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Поштиќ Милоша Михајло;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободувањето на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Баста Николе Ђуро, Буѓевчевиќ Петра Раде, Галов Луке Лука, Гашиќ-Никиќ Станка Миљуша, Поштиќ Милоша Михајло, Продановиќ-Ђермановиќ Стеве Зорка, Спливало Стјепана Перка, Војновиќ Стевана Милан;

Од СР Македонија

— по повод на триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и социјалистичкото воспитување на младите генерации, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Централно основно училиште „Никола Карев“ — Крушево;

— по повод на триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во социјалистичкото воспитување и образование на младите генерации, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Гимназија „Јане Сандански“ — Струмица;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Индустрија на метални производи „Братство“ — Охрид;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

ОЗТ Рударско-индустриски комбинат „Силекс“ — Кратово;

Рудници за олово и цинк „Саса“ — Каменица Македонска, Делчево;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РГО „Бетон“ — ООЗТ „Погон механизација“ — Скопје;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за напредокот на земјата

Универзитетска печатница „Кирил и Методије“ — Скопје;

— за особени заслуги и успеси врз унапредувањето на земјоделското производство во својот крај

ЗИК „Струмица“ — ООЗТ „Плодно поле“ — Хамзали, Струмица;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Левков Илија Димче, Тозија Михајло Драги;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Пецушлиски Илија др Кирил, Путински Стојче Салтир;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Колемешевски Ташко Димитар, Попов Саздо др Благој, Садикарио Јосиф др Аврам, Врбица Станка Стево;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Аврамчев Ѓорѓи Костадин, Битраков Кирил Димитар, Дагчев Јордан др Пенчо, Хрисохо Тома др Димитар, Икономов Теохар др Петар, Кантарџиев Борис др Ристо, Лаиновиќ Велиша др Андрија, Лазаревски Трајко Лазар, Лазаров Глигор др Александар, Михајлов Трајко Панче, Миладинов Панче др Јордан, Миронски Крсте др Саве, Неделкоски Васил др Јонче, Перчишковски Трајко др Радован, Шукаров Александар др Љубомир, Трпеновски Леонид др Бранко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андоновски Ристов Андон, Дубровски Илије Војнички, Хадрилопова-Костова Ристо Даница, Огњановски Огњан Радослав, Зафировски Петар Илија;

Од СР Словенија

— за особени заслуги во текот на Народноослободителната војна и за значаен придонес во борбата против окупаторот

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Картузијански самостан Плестерје — Шентјернеј, Ново Место;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги врз унапредувањето на односите помеѓу државата и црквата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Удружење свештеника Словеније — Љубљана;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Техно-импек, извоз увоз“, Љубљана;

— по повод на шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Униор“ — Метална индустрија — Зрече, Словенске Коњице;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чижмек Франц Борис, Мижуж Валентин др Метод;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Кланчич Грегор Грегор;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алич Матија Штефан, Ференц Антона др Антон, Облак Антона Франц, Трампущ Алојза Франц, Тртник Ивана Мира;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Берич Карел Карел, Ралца-Хумар Иван др Зденка, Велкаврх Јожеф Бранко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Берич-Зупанчич Јоже Марија;

Од СР Србија

— по повод на педесетгодишнината на постоењето и триесет и петгодишнината на дејствување во социјалистичка Југославија, а за особени заслуги на полето на информативната дејност и значаен придонес во изградбата на социјализмот и социјалистичките самоуправни однеси

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Радна организација Радио-Београд;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Радна организација „Интерекспорт“ — спољна трговина, Београд;

— по повод на шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во унапредување на фудбалскиот спорт во својот крај и за присобирање и воспитување на членството и на симпатизерите на клубот во духот на прогресивните идеи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Фудбалски клуб „Мачва“ — Шабац;

— по повод на триесетгодишнината на работата, а за особени заслуги во развивањето и негувањето на култарското театарско творештво, како и за придонес на ширењето на театарската култура меѓу младите

Мало позориште — Белград;

— по повод на триесет и петгодишнината на излегувањето, а за заслуги во ангажираното информирање на граѓаните, со што е направен придонес на социјалистичката изградба на земјата

Радио и новинско-издавачка радна организација „Глас Подриња“ — Шабац — Лист „Глас Подриња“;

— по повод на сто и дваесетгодишнината на работата, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободарските идеи и патриотизмот, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Радна организација Основна школа „Миливоје Боровић“ — Мачкат, Чајетина;

— по повод на триесетгодишнината на работа, а за особени заслуги и успеси во здравствената заштита и лекувањето на студентската младина, како и за придонес на унапредувањето на здравствената служба

Завод за заштиту здравља студената Универзитета у Београду;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги врз унапредувањето на ракометниот спорт и за значајни успеси на натпреварувањата во земјата и во странство, како и за придонес кон ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ракометни клуб СД „Раднички“ — Београд;

— за заслуги и успеси постигнати во заштитата, воспитувањето и образованието на најмладите, како и за придонес кон унапредувањето на предучилишното воспитување

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дечја установа „Скадарлија“ — Београд;

— за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Индустрија граѓевинског материјала „8. Септембар“ — Владичин Хан;

— по повод на шестетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон развивањето на социјалистичкото самоуправни општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Планојевић Љубомира Милева;

— за долгогодишна револуционерна работа и особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон политиката на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

Радовановић Љубомира Миливоје;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бошковић Драгутина Добривоје, Чизмић Петра Александар, Ђурашиновић Јове Војин, Милошевић Бошка Срећко, Мусић Цена Зефир, Поповић Александар Мирко, Вучковић Чедомира Сретен;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Игњатовић Милана Радомир, Јемченица Радошава Рајко, Недељковић Светолика Срећко, Солдовић Чедомира Миодраг, Топаловић Милуна Миодраг;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђирин Петра Ана, Ђурић Милорада Светислав, Потипарски Милоша Зора, Рецовић Селима Абдул, Ристановић Живана Станко, Стаматовић Добривоја Јован, Видановић Сазде Гаврило;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Аћимовић-Апостоловић Живорада Олга, Чанић Чедомира Јован, Ђирић Димитрија Светислав, Димитријевић Живка Славко, Гркинић Ђуре Ружа, Илић Александра Живадин, Јовановић Драгољуба Александар, Јовановић Петра Стојче, Котлајић Гојка Никола, Лукић Ристе Александар, Марковић Милоша Милорад, Недовић Драгише Јован, Радојевић-Богићевић Тодора Надежда, Ракић Драгомира Александар, Славински Антона Тодор, Тодорић-Ракочевић Миливоја Смиља, Тошанић Видоје Љубомир, Тркуља Николе Петар, Живковић-Богићевић Чедомира Олга;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексић Бранка Властимир, Подан Раде Душан, Илић Милије Ђурица, Ковачевић Богољуба Момчило, Лазаревић Војислава Сава, Лилић Ранче Светозар, Малишић Ђорђе Момчило, Миличевић Симе

Косана, Милошевић Вукадина Момир, Радисављевић Драгутина Радмир, Радулосвић Боже Василије, Ристић Војислава Милан, Златковић Антонија Љубомир,

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Станојевић Александра Станоје, Тошић Радослава Добрица, Здравковић Љубомира Видосава;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Топаловић Милуна Миодраг, Вукадиновић-Николић Николе Смиља;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Недељковић Светослика Срећко, Топаловић Милуна Миодраг;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ускоковић Живојина Ратко, Вучићевић-Мирковић Владисава Радмила;

Од САП Косово

— по повод на сто и петнаесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основна школа „Моше Пијаде“ — Средска, Призрен;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РМХК „Трепча“ — Радна организација „Фамица“ — Призрен

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Љули Чамила Шани;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Хоџа Шабана Хаки;

Од САП Војводина

— по повод на шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето и омасовувањето на боречкиот спорт и значајни успеси постигнати на натпреварувања во земјата и во странство

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Рвачки клуб „Пролетер“ — Зрењанин;

— по повод на триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги на полето на информативната дејност и за придонес кон развивањето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Новинско издавачка организација „Суботичке новине“ — Суботица;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Индустрија машина и трактора — Београд — ООУР Фабрика опреме и прибора — Нови Бечеј;

— по повод на шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за напредокот на земјата

Новинско-издавачка-штампарска радна организација „Обзор“ Нови Сад — ООУР Штампарија „Култура“ — Бачки Петровац;

— по повод на тринаесетгодишнината на постоењето, а за заслуги на унапредувањето на современото земјоделско производство, како и за придонес на развивањето на кооперативните односи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

ПИО „Бисерно острво“ ООУР Пољопривредно добро „Соколац“ — Нови Бечеј;

— по повод на шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон развивањето на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Кмезић Петра Никола;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Грѓс Игнаца Ладислав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Челар Јове Мирко, Драгојловиќ Сретена Витко, Дураќ Марка Рајко, Лупуј Павла Александар, Миленовиќ Николе Душан, Ромиќ Пере Јанко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аќиќ Крете Лука, Дукиќ Дане Гојко, Ђилас Николе Лазар, Грбиќ Петра Сима, Кањевац-Ђуковиќ Стевана Душанка, Крејиќ Јована Сава, Крстиќ Негована Јован, Латиновиќ Милоша Јово, Лукиќ Стевана Марко, Марков Љубомира Лазар, Мишиќ Саве Драгослав, Пољаковиќ Паје Марко, Прошиќ Јове Љубо;

Бр. 130
1 ноември 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
517. Одлука за потврдување на финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1980 година — — — — —	1013
518. Одлука за потврдување на завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1979 година — — — — —	1013
519. Одлука за потврдување на завршната сметка на Фондот за унапредување на економските односи со странство за 1979 година — — — — —	1013
520. Одлука за измени на Одлуката за утврдување на приходите од царини и од други увозни давачки што во 1980 година ѝ се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство — — — — —	1014
521. Одлука за Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет — — — — —	1014
522. Одлука за дополнување на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1980 година — — — — —	1015
523. Упатство за постапување на судовите и на установите за издржување на казна по предметите за помилување — — — — —	1015
524. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Sunday Times“ — — — — —	1016
525. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „La Stampa“ — — — — —	1017
526. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Le Monde“ — — — — —	1017
527. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Le Figaro“ — — — — —	1017
528. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Süddeutsche Zeitung“ — — — — —	1017
529. Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за стручната подготовка, испитите и дозволите за работа на членовите на екипаж на воздухоплов — — — — —	1017
530. Правилник за начинот на пропитување и издавање на лекови што се употребуваат во ветерината — — — — —	1020
531. Список на готските лекови за употреба во ветерината за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јуни 1977 до 31 декември 1979 година — — — — —	1023
532. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет — — — — —	1032
533. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, во кои се извршени измени и дополнувања — — — — —	1037
534. Решение за отворање царинска испостава на царинарницата Крагуевац со седиште во Смедеревска Паланка — — — — —	1038
535. Спогодба за промена на затечените цени за машини, резервни делови и уреди за обработка на кожа и изработка и обработка на обувки — — — — —	1038
536. Спогодба за промена на затечените цени за PVC гранулати — — — — —	1038
537. Спогодба за промена на затечените цени за PVC ралети — — — — —	1039
538. Спогодба за промена на затечените цени за PVC цевки — — — — —	1039
539. Спогодба за промена на затечените цени за PVC фолии и подни облоги — — — — —	1039
540. Спогодба за промена на затечените цени за PVC профили — — — — —	1040
541. Спогодба за промена на затечените цени за анихидриди на фтална киселина — — — — —	1040
542. Спогодба за промена на затечените цени за смекнувачи — — — — —	1040
543. Спогодба за промена на затечените цени на подметилен со ниска густина — — — — —	1041
544. Спогодба за промена на затечените цени за бештачка кожа и пластифицирани технички ткаенини — — — — —	1041
545. Спогодба за промена на затечените цени за гарпитури за гасно (плинско) заварување и режење на метали и за нивните резервни делови — — — — —	1041
546. Спогодба за промена на затечените цени за хидраулични дестовни дигалки, за приклучни уреди и нивни резервни делови — — — — —	1042
Назначувања и разрешувања — — — — —	1042
Одликувања — — — — —	1042

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.